



СЛУЖБЕ

НА СОЦИЈАЛИСТИЧКА ФЕДЕРАТИВНА РЕПУБЛИКА

„СЛУЖБЕН ЛИСТ НА СФРЈ“ излегува во издание на српскохрватски односно хрватскохрватски, словенечки и македонски јазик — Огласи според тарифата — Жиро-сметка кај Службата на општественото книговодство за претплата, посебни изданија и огласи 688-3-291-2

Четврток, 9 октомври 1969

БЕЛГРАД

БРОЈ 42

ГОД. XXV

Цена на овој број е 2,00 динари. — Претплата за 1969 година, внесува 60 — дина — Редакција Улица Јована Ристика бр 1 Поштенски Фах 226 — Телефони: централа 50 931 50 932 50 933 и 50-934; Служба за претплата 51-732 Продавна служба 51 671

513.

Врз основа на членот 217 став 1 точка 1 од Уставот на Социјалистичка Федеративна Република Југославија, издавам

У К А З

ЗА ПРОГЛАСУВАЊЕ НА ЗАКОНОТ ЗА ИЗМЕНА НА ЗАКОНОТ ЗА БАНКИТЕ И КРЕДИТНИТЕ РАБОТИ

Се прогласува Законот за измена на Законот за банките и кредитните работи, што го усвои Сојузната скупштина, на седницата на Соборот на народите од 30 септември 1969 година и на седницата на Стопанскиот собор од 29 септември 1969 година.

ПР бр. 828

1 октомври 1969 година

Белград

Претседател
на Сојузната скупштина,
Милентие Поповиќ, с. р.

Претседател
на Републиката,
Јосип Броз Тито, с. р.

ЗАКОН

ЗА ИЗМЕНА НА ЗАКОНОТ ЗА БАНКИТЕ И КРЕДИТНИТЕ РАБОТИ

Член 1

Во Законот за банките и кредитните работи („Службен лист на СФРЈ“, бр. 12/65, 29/65, 4/66, 26/66, 1/67, 17/67, 54/67, 26/68, 50/68 и 13/69) во членот 90а точката 3 се менува и гласи:

„3) за изградба на опрема и училишни објекти и објекти за детска заштита.“

Член 2

Овој закон влегува во сила осмиот ден од денот на објавувањето во „Службен лист на СФРЈ“.

514.

Врз основа на членот 217 став 1 точка 1 од Уставот на Социјалистичка Федеративна Република Југославија, издавам

У К А З

ЗА ПРОГЛАСУВАЊЕ НА ЗАКОНОТ ЗА ИЗМЕНИ И ДОПОЛНЕНИЈА НА ЗАКОНОТ ЗА НАСОЧУВАЊЕ СРЕДСТВАТА ШТО КЕ СЕ КОРИСТАТ ЗА ДАВАЊЕ ОПРЕДЕЛЕНИ КРЕДИТИ ЗА ИНВЕСТИЦИИ

Се прогласува Законот за измени и дополненија на Законот за насочување средствата што ќе се користат за давање определени кредити за инвестиции, што го усвои Сојузната скупштина, на седницата на Соборот на народите од 30 септември 1969

година и на седницата на Стопанскиот собор од 29 септември 1969 година

ПР бр. 824

1 октомври 1969 година

Белград

Претседател
на Републиката,
Јосип Броз Тито, с. р.

Претседател
на Сојузната скупштина,
Милентие Поповиќ, с. р.

ЗАКОН

ЗА ИЗМЕНИ И ДОПОЛНЕНИЈА НА ЗАКОНОТ ЗА НАСОЧУВАЊЕ СРЕДСТВАТА ШТО КЕ СЕ КОРИСТАТ ЗА ДАВАЊЕ ОПРЕДЕЛЕНИ КРЕДИТИ ЗА ИНВЕСТИЦИИ

Член 1

Во Законот за насочување средствата што ќе се користат за давање определени кредити за инвестиции („Службен лист на СФРЈ“, бр. 54/67) членот 1 се менува и гласи:

„За давање кредити за инвестиции деловните банки се должни да користат најмалку 6% од просечната состојба на депозитите по видување, депозитите со отказан рок до една година и средствата прибавени со издавање на обврзници и благајнички записи со рок за враќање до една година.“

Член 2

Членот 2 се менува и гласи:

„Деловните банки можат сами или преку друга деловна банка средствата од членот 1 на овој закон да ги користат исклучително, и тоа:

1) најмалку 1,5% од основницата од членот 1 на овој закон за кредитирање на извозот на опрема и бродови на кредит и за кредитирање на изведување инвестициони работи во странство на кредит, под услов наплатата од странство да се врши во девизи од значење за одржувањето на ликвидноста во меѓународните плаќања;

2) за кредитирање на продажба и купување на кредит во земјата на домашна опрема од сериско производство, на опрема за реконструкција, модернизација и надополнување на капацитетите, како и на бродови од домашно производство под услов за нивното производство да се употребени најмалку 80% репродукционен материјал од домашно потекло.

Средствата од членот 1 на овој закон што на денот на влегувањето во сила на овој закон се веќе пласирани за други намени, деловните банки се должни да ги сторат расположиви за намените од ставот 1 на овој член, и тоа: во износот и за намените од ставот 1 под 1 од овој член најдоцна до 31 март 1970 година, а остатокот до вкупниот износ од членот 1 од овој закон најдоцна до 30 јуни 1970 година.“

Член 3

По членот 5 се додава нов член 5а, кој гласи:
„Со парична казна од 500 до 50.000 динари ќе се казни за стопански престап банка, ако средствата

од членот 1 на овој закон ги употреби за давање кредити за намени што не се предвидени со овој закон.

За стопанскиот престап од ставот 1 на овој член ќе се казни и одговорното лице во банката со парична казна од 100 до 1.000 динари.“

Член 4

Овај закон влегува во сила осмиот ден од денот на објавувањето во „Службен лист на СФРЈ“.

515.

Врз основа на членот 217 став 1 точка 1 од Уставот на Социјалистичка Федеративна Република Југославија, издавам

У К А З

ЗА ПРОГЛАСУВАЊЕ НА ЗАКОНОТ ЗА ИЗМЕНИ И ДОПОЛНЕНИЈА НА ЗАКОНОТ ЗА СРЕДСТВАТА НА РАБОТНИТЕ ОРГАНИЗАЦИИ

Се прогласува Законот за измени и дополненија на Законот за средствата на работните организации, што го усвои Сојузната скупштина, на седницата на Соборот на народите од 30 септември 1969 година и на седницата на Стопанскиот собор од 29 септември 1969 година.

ПР бр. 825

1 октомври 1969 година

Белград

Претседател

на Републиката.

Јосип Броз Тито, с. р.

Претседател

на Сојузната скупштина,

Милентие Поповиќ, с. р.

ЗАКОН

ЗА ИЗМЕНИ И ДОПОЛНЕНИЈА НА ЗАКОНОТ ЗА СРЕДСТВАТА НА РАБОТНИТЕ ОРГАНИЗАЦИИ

Член 1

Во Законот за средствата на работните организации („Службен лист на СФРЈ“, бр. 10/68, 24/68 и 48/68) во членот 42 став 3 зборовите: „како и основачките вложувања“ и запирката пред нив се бришат.

Член 2

Членот 45 се брише.

Член 3

Во членот 50 став 1 по зборовите: „за освојување ново производство“ се додаваат зборовите: „и основачки вложувања“.

По ставот 2 се додаваат два нови става, кои гласат:

„Основачки вложувања се вложувањата кај новооснованите работни организации односно новоизградените погони, нужни за нивната изградба, што не се составен дел на набавната цена на одделни предмети што ги сочинуваат основните средства.

Основачки вложувања се особено: трошоците за режија на работната организација односно на погонот во изградба, трошоците за студии и истражувања од општ карактер, трошоците за подигање кадри до почетокот на работата на работната организација односно погонот, како и каматите по инвестициони кредити пресметани за време на нивното користење, а до почетокот на отплатниот период.“

Досегашниот став 3 станува став 5.

Член 4

Во членот 81 ст. 1 и 2 на крајот се додаваат запирка и зборовите: „засметувајќи ги тука и трошо-

ците за изработка на инвестиционата програма, за откуп и отштета“.

Во ставот 3 зборовите: „од книжната вредност што тие предмети во времето на преносот ја имале кај работната организација од која се врши преносот“ се заменуваат со зборовите: „од пазарната цена што тие предмети во времето на преносот ја имале и од трошоците за доставување и монтажа“.

По ставот 4 се додава нов став 5, кој гласи:

„Пазарната цена од ст. 2 до 4 на овој член ја утврдува работната организација преку стручна комисија што таа ја формира.“

Член 5

По членот 91 се додава нов член 91а, кој гласи:

„Основачките вложувања работната организација ги надоместува од остварениот вкупен приход, во вид на материјални трошоци на работењето односно од доходот, во смисла на чл. 9, 12 и 13 од Основниот закон за утврдувањето и распределбата на доходот во работните организации, и тоа најдоцна во рок од десет години по истекот на годината во која е завршена изградбата на работната организација односно на погонот на кој се однесуваат основачките вложувања.

Ако просечниот рок за отплатување на кредитите од кои се извршени основачките вложувања е подолг од десет години, работната организација може да одлучи основачките вложувања да ги надомести од вкупниот приход односно од доходот остварен во тој подолг рок.

Работната организација одлучува во кој период ќе изврши надоместување на основачките вложувања, како и за износите на надоместокот за секоја одделна година во рамките на утврдениот период, со тоа што износот што го надоместува во една година да не може да биде помал од 5% од вкупниот износ што треба да се надомести.“

Член 6

Членот 116 се брише.

Член 7

Работните организации по завршната сметка за 1969 година ќе ја намалат вредноста на основните средства за износот на основачките вложувања утврдени според членот 50 на Законот за средствата на работните организации.

Член 8

Овој закон влегува во сила осмиот ден од денот на објавувањето во „Службен лист на СФРЈ“.

516.

Врз основа на членот 217 став 1 точка 1 од Уставот на Социјалистичка Федеративна Република Југославија, издавам

У К А З

ЗА ПРОГЛАСУВАЊЕ НА ЗАКОНОТ ЗА ИЗМЕНА НА ЗАКОНОТ ЗА СТОПИТЕ НА АМОРТИЗАЦИЈАТА НА ОСНОВНИТЕ СРЕДСТВА НА РАБОТНИТЕ ОРГАНИЗАЦИИ

Се прогласува Законот за измена на Законот за стопите на амортизацијата на основните средства на работните организации, што го усвои Сојузната скупштина, на седницата на Соборот на народите од 30 септември 1969 година и на седницата на Стопанскиот собор од 29 септември 1969 година.

ПР бр. 827

1 октомври 1969 година

Белград

Претседател

на Републиката,

Јосип Броз Тито, с. р.

Претседател

на Сојузната скупштина,

Милентие Поповиќ, с. р.

ЗАКОН**ЗА ИЗМЕНА НА ЗАКОНОТ ЗА СТОПИТЕ НА АМОРТИЗАЦИЈАТА НА ОСНОВНИТЕ СРЕДСТВА НА РАБОТНИТЕ ОРГАНИЗАЦИИ****Член 1**

Во Законот за стопите на амортизацијата на основните средства на работните организации („Службен лист на СФРЈ“, бр. 52/66, 40/68, 50/68 и 8/69) во членот 3 став 1 во табелата називот на одделот VII и одредбите на редниот број на групата III се бришат.

Член 2

Овој закон влегува во сила осмиот ден од денот на објавувањето во „Службен лист на СФРЈ“.

517.

Врз основа на членот 217 став 1 точка 1 од Уставот на Социјалистичка Федеративна Република Југославија, издавам

УКАЗ**ЗА ПРОГЛАСУВАЊЕ НА ЗАКОНОТ ЗА ИЗМЕНИ И ДОПОЛНЕНИЈА НА ЗАКОНОТ ЗА АМОРТИЗАЦИЈА НА ОСНОВНИТЕ СРЕДСТВА НА РАБОТНИТЕ ОРГАНИЗАЦИИ**

Се прогласува Законот за измени и дополненија на Законот за амортизација на основните средства на работните организации, што го усвои Сојузната скупштина, на седницата на Соборот на народите од 30 септември 1969 година и на седницата на Стопанскиот собор од 29 септември 1969 година.

ПР бр 826

1 октомври 1969 година

Белград

Претседател
на Републиката,

Јосип Броз Тито, с. р.

Претседател
на Сојузната скупштина,
Милентије Поповиќ, с. р

ЗАКОН**ЗА ИЗМЕНИ И ДОПОЛНЕНИЈА НА ЗАКОНОТ ЗА АМОРТИЗАЦИЈА НА ОСНОВНИТЕ СРЕДСТВА НА РАБОТНИТЕ ОРГАНИЗАЦИИ****Член 1**

Во Законот за амортизација на основните средства на работните организации („Службен лист на СФРЈ“, бр. 29/66, 30/68, 50/68, 17/69 и 20/69) во членот 10а по зборовите: „амортизацијата на основните средства“ се додаваат зборовите: „и расходувањето и прометот на основните средства“.

Член 2

Во членот 13 ст. 1 и 2 се менуваат и гласат:
„Основицата за пресметување на амортизацијата на основните средства што веќе биле во употреба, а што работната организација ги набавила со надоместок, ја сочинува набавната цена на тие средства наголемена со трошоците на доставувањето и монтажата.

Основицата за пресметување на амортизацијата на основните средства што веќе биле во употреба, а што работната организација ги презела без надоместок, ја сочинува пазарната вредност што тие средства ја имале во моментот на преземањето, наголемена со трошоците на доставувањето и монтажата. Таа вредност ја утврдува работната организација што ги презела тие средства, преку стручна комисија што таа ја формира.“

Член 3

Во членот 17 став 2 точка 1 по зборот: „опрема“ се додаваат зборовите: „и специјални транспортни средства во градежништвото“.

Член 4

Членот 23 се менува и гласи:

„Ако работната организација, во смисла на членот 46 од Законот за средствата на работните организации, ги расходува предметите и правата што ги сочинуваат основните средства, чија вредност не е напoлно амортизирана, должна е неамортизираниот дел од вредноста на тие предмети и права да го надомести: од средствата на својот резервен фонд, или на товар на вкупниот приход, или со намалување на деловниот фонд со обврска износот за кој деловниот фонд го намалува да му го надомести на деловниот фонд на товар на вкупниот приход

Работната организација може надоместувањето на неамортизираниот дел од вредноста на расходуваниите предмети и права да го изврши со примена на еден или на два или на сите три начини на надоместувањето од ставот 1 на овој член

Надоместувањето на неамортизираниот дел од вредноста на расходуваниите предмети и права на товар на вкупниот приход или со намалување на деловниот фонд работната организација го врши од вкупниот приход остварен во периодот во кој го извршила расходувањето или во наредниот период, но не во период подолг од шест години почнувајќи од годината во која расходувањето е извршено

Работната организација одлучува во кој период ќе се изврши надоместувањето на неамортизираниот дел од вредноста, како и за износите на тоа надоместување за секоја одделна година во рамките на утврдениот период, со тоа што износот кој се надоместува во една година да не може да биде помал од 10% од вкупниот износ што треба да се надомести.“

Член 5

Членот 23а се заменува со два нови члена, кои гласат:

„Член 23а

Работната организација може при расходувањето на предметите и правата што ги сочинуваат основните средства, а чија вредност не е напoлно амортизирана, да го намали својот деловен фонд за износот на неамортизираниот дел од вредноста на тие предмети и права, без обврска за надоместување на тоа намалување, ако тие предмети и права не можела да ги продаде по постапката предвидена со овој закон.

Во случај на пренос без надоместок, според членот 96 од Законот за средствата на работните организации, предметите и правата од ставот 1 на овој член што не можела да ги продаде по постапката предвидена со овој закон, работната организација за износот на неамортизираниот дел од вредноста на тие предмети и права ќе го намали својот деловен фонд без обврска за надоместување на тоа намалување.

Работната организација може да одлучи, наместо намалувањето на деловниот фонд според ставот 1 или 2 на овој член, износот на неамортизираниот дел од вредноста на предметите и правата да го надомести на начините предвидени во членот 23 на овој закон

Во поглед расходувањето, преносот без надоместок и обврската за надоместување на неотпишаниот дел од вредноста на предметите и правата што ги сочинуваат основните средства, а за кои не се пресметува амортизација, ќе се применат одредбите на ст. 1 до 3 од овој член.

Член 23б

Ако работната организација, по постапката предвидена со овој закон, ѝ ги продаде на друга работна

организација или општествено-правно лице предметите и правата што ги сочинуваат основните средства по цена пониска од неамортизираниот дел на нивната вредност, работната организација — продавач на тие предмети и права, за разликата до износот на неамортизираниот дел од нивната вредност ќе го намали својот деловен фонд без обврска за надоместување на износот за кој го намалила, а тоа надоместување може да го изврши и според членот 23 на овој закон.

Продажбата на предметите и правата, во смисла на ставот 1 од овој член, чија поединечна неамортизирана вредност во време на продажбата изнесувала до 100.000 динари, се врши според членот 95 на Законот за средствата на работните организации.

Ако поединечната неамортизирана вредност на предметите и правата од ставот 1 на овој член во време на продажбата изнесувала над 100.000 динари, работната организација за разликата до износот на неамортизираниот дел од нивната вредност може да го намали деловниот фонд без обврска за надоместување на износот за кој го намалила само ако продажбата на тие предмети и права ја извршила со јавно наддавање.

Работната организација е должна продажбата на предметите и правата според ставот 3 на овој член да ја објави во „Службен лист на СФРЈ“. Тој оглас треба да содржи поблишок опис на предметите на продажбата, цената и другите потребни податоци.

Продажбата со јавно наддавање може да се изврши ако се пријават најмалку три заинтересирани купувачи — работни организации или други општествени правни лица.

Ако на денот на продажбата не се пријават доволен број купувачи во смисла на ставот 5 од овој член, дополнителна продажба ќе се изврши преку собирање писмени понуди или со непосредна спогодба, со то што продажната цена да не може да биде пониска од цената што ја понудиле купувачите што се пријавиле за учествување во продажбата со јавно наддавање во смисла на ст. 3 и 4 од овој член.

Работната организација може во случај на расходување и пренос без надоместок на предмети и права според членот 23а на овој закон да го намали својот деловен фонд без обврска за надоместување на износот за кој го намалила, само ако претходно тие предмети и права ги изложила на продажба на начинот предвиден во ст. 1 до 6 на овој член.

Ако работната организација не постапи според ст. 1 до 7 на овој член при продажбата, при преносот без надоместок и при расходувањето на предметите и правата што ги сочинуваат основните средства, должна е разликата до износот на неамортизираниот дел од вредноста на тие предмети и права да ја надомести според членот 23 на овој закон, наместо со намалување на деловниот фонд без обврска за надоместување на износот за кој го намалила.

Член 6

По членот 23б се додаваат два нови члена, кои гласат:

„Член 23в

Ако според чл. 23а и 23б на овој закон се намалува деловниот фонд на работната организација без обврска за надоместување на износот за кој деловниот фонд е намален, а средствата на тој фонд не се доволни за целите предвидени во тие одредби, непокриената разлика на неамортизираниот дел од вредноста на продаденото односно расходуваното основно средство, работната организација ќе ја надомести од средствата на својот резервен фонд или на товар на вкупниот приход во смисла на членот 23 од овој закон.

Член 23г

Ако работната организација, во смисла на чл. 99 и 115 од Законот за средствата на работните организации, определени предмети што ги сочинуваат нејзините основни средства продаде на југословен-

ски граѓани и граѓански правни лица или на странски физички и правни лица по цена пониска од неамортизираниот дел на вредноста на тие предмети, разликата до износот на неамортизираниот дел на вредноста е должна да ја надомести од средствата на својот резервен фонд, а ако средствата на тој фонд не се доволни, остатокот на неамортизираниот дел од вредноста ќе го надомести на товар на вкупниот приход веднаш по извршената продажба.

Ако работната организација определени предмети што ги сочинуваат нејзините основни средства со јавно наддавање продаде на граѓани или граѓански правни лица по цена пониска од неамортизираниот дел на вредноста на тие предмети, или ако на тие лица им ги продаде тие предмети што не можела да им ги продаде на други работни организации или на други општествени правни лица, разликата до износот на неамортизираниот дел од вредноста на така продадените предмети ќе ја покрие според членот 23б на овој закон.

Член 7

Во членот 24 зборовите: „да ги уплати во корист на средствата на амортизацијата“ се заменуваат со зборовите: „да ги внесе во својот деловен фонд“.

По ставот 1 се додаваат три нови става, кои гласат:

„Ако работната организација ги продаде расходуваните предмети и права, износот добиен со таа продажба до износот на неамортизираниот дел на нивната вредност ќе го уплати во корист на средствата од кои според чл. 23 и 23а на овој закон ја надоместила односно ја отпишала неамортизираната вредност на тие предмети и права.

Ако износот добиен со продажбата на расходуваните предмети и права е помал од нивната неамортизирана вредност која се надоместува според членот 23 на овој закон, работната организација може за разликата помеѓу цената постигната со продажбата и до моментот на продажбата на ненадоместенат неамортизирана вредност на продадените предмети да го намали својот деловен фонд без обврска за надоместување на износот за кој го намалила деловниот фонд, со тоа што за оваа разлика да престанува нејзината натамошна обврска за надоместување според членот 23 на овој закон.

Ако износот добиен со продажбата на расходуваните предмети и права е поголем од нивната неамортизирана вредност, вишокот на средствата работната организација го внесува во својот деловен фонд.“

Член 8

Во членот 29 став 1 точка 2 на крајот точката се заменува со точка и запирка и потоа се додава новата точка 3, која гласи:

„3) ако расходувањето, преносот без надоместок и продажбата на неамортизирани предмети и права што ги сочинуваат основните средства ги врши спротивно на одредбите од чл. 23 до 23в на овој закон.“

Член 9

Работната организација до крајот на 1970 година може да ги расходува орудијата за работа кои се сметаат како основни средства, а кои не се наполно амортизирани, и тоа:

- 1) кои ги стекнала до крајот на 1957 година;
- 2) кои се произведени до крајот на 1957 година, без оглед на тоа кога ги стекнала;
- 3) кои ги стекнала од почетокот на 1958 година до крајот на 1965 година, а кои во моментот на расходувањето биле амортизирани над 50%.

Работната организација до крајот на 1970 година може да ги расходува и градежните објекти што функционално биле врзани за орудијата за работа расходувани според ставот 1 на овој член, ако тие објекти не можат да се употребат за вршење други дејности на работната организација односно на организацијата на здружен труд во составот на таа работна организација ниту можат да се преправат за употреба.

За неамортизираните дел од вредноста на расходуваниите предмети од ст. 1 и 2 на овој член работната организација ќе го намали својот деловен фонд без обврска за надоместување на износот за кој го намалила деловниот фонд, а може надоместувањето на неамортизираните дел од вредноста на тие предмети, да го изврши и на начините предвидени во членот 23 на Законот за амортизација на основните средства на работните организации.

Предметите од ст. 1 и 2 на овој член работната организација може да ги пренесе и без надоместок на друга работна организација.

Расходување на предмети според ст. 1 до 3 на овој член, како и пренос на тие предмети без надоместок според ставот 4 на овој член, работната организација може да изврши без обврска тие предмети претходно да ги изложи на продажба според членот 236 на Законот за амортизација на основните средства на работните организации.

За расходуванието односно преносот без надоместок на предметите според ст. 1 до 4 на овој член одлука донесува работната организација. Оваа одлука се донесува врз основа на документацијата за исполнување на сите услови од ст. 1 и 2 на овој член.

Одлуката за расходувание работната организација е должна да ѝ ја достави на Службата на општественото книговодство во рок од 8 дена од денот на донесувањето на таа одлука.

За повреда на одредбите од овој член работната организација ќе се казни за стопански престап според членот 29 од Законот за амортизација на основните средства на работните организации.

Член 10

Овој закон влегува во сила осмиот ден од денот на објавувањето во „Службен лист на СФРЈ“.

518.

Врз основа на членот 217 став 1 точка 1 од Уставот на Социјалистичка Федеративна Република Југославија, издавам

У К А З

ЗА ПРОГЛАСУВАЊЕ НА ЗАКОНОТ ЗА ИЗМЕНИ И ДОПОЛНЕНИЈА НА ЗАКОНОТ ЗА СТОПАНСКИТЕ ПРЕСТАПИ

Се прогласува Законот за измени и дополненија на Законот за стопанските престапи, што го усвои Сојузната скупштина, на седницата на Соборот на народите од 30 септември 1969 година и на седницата на Општествено-политичкиот собор од 30 септември 1969 година.

ПР бр. 829
1 октомври 1969 година
Белград

Претседател
на Републиката,
Јосип Броз Тито, с. р.

Претседател
на Сојузната скупштина,
Милентие Поповиќ, с. р.

ЗАКОН

ЗА ИЗМЕНИ И ДОПОЛНЕНИЈА НА ЗАКОНОТ ЗА СТОПАНСКИТЕ ПРЕСТАПИ

Член 1

Во Законот за стопанските престапи („Службен лист на СФРЈ“, бр. 25/65) во членот 17 став 2 бројот:

„50.000“ се заменува со бројот: „1.500“, а бројот: „10.000.000“ — со бројот: „200.000“.

Во ставот 3 бројот: „3.000“ се заменува со бројот: „100“, а бројот: „300.000“ — со бројот: „6.000“.

Член 2

Во членот 22 став 1 бројот: „500.000“ се заменува со бројот: „10.000“, а бројот: „50.000“ — со бројот: „1.000“.

Член 3

Во членот 46 став 1 по зборот: „случај“ се додаваат зборовите: „по барање на јавниот обвинител“.

Член 4

Членот 47 се менува и гласи:

„Во постапката за стопански престапи ќе се применуваат, доколку не се во спротивност со одредбите од овој закон, согласно соодветните одредби од Законикот за кривичната постапка, и тоа одредбите: за основните начела (чл. 4 до 10 и 15), за спојувањето и раздвојувањето на постапката (чл. 31 и 32), за последиците на ненадлежноста (чл. 35 и 36), за изземањето (чл. 38 до 43), за јавниот обвинител (чл. 46 до 51), за оштетениот (чл. 59, 64 и 65), за бранителот (чл. 66 до 68, 72 и 74), за поднесоците и записниците (чл. 75 до 83), за роковите (чл. 84 до 88), за трошоците на кривичната постапка (чл. 89 до 95), за имотноправните барања (чл. 97 до 108), за донесувањето и соопштувањето на одлуката (чл. 109 до 113), за доставувањето на писмена и за разгледувањето на списите (чл. 114 до 123), за поканата и доведувањето на обвинетиот (чл. 168 и 169), за претресувањето (чл. 191 до 195), за привременото одземање на предметите (чл. 196 до 200), за испитувањето на обвинетиот (чл. 203 до 209), за сослушувањето на сведоците (чл. 210 до 221), за увидот и вештаците (чл. 222 до 230, 237 и 239), за подготовките за главниот претрес (чл. 256 до 261), за главниот претрес (чл. 262 до 271, 273, 275, 277, 278, 280, 282 до 308, 310 до 315), за пресудата (чл. 316 до 321, 323, 325 до 328), за редовните правни лекови (чл. 329, 331 до 341, 346 до 360, 362 до 367), за повторувањето на постапката (чл. 368 до 377), за барањето за заштита на законитоста (чл. 387 до 391), за постапката за примена на мерките за безбедност (чл. 462, 464 и 465)“.

Член 5

Во членот 55 ставот 2 се менува и гласи:

„Ако правното лице надвор од своето седиште има во свој состав организација што самостојно го стекнува и распределува доходот, иако нема својство на правно лице, а стопанскиот престап го извршило одговорното лице во оваа организација, месно е надлежен, покрај судот од ставот 1 на овој член, судот на чие подрачје се наоѓа оваа организација.“

По ставот 2 се додава нов став 3, кој гласи:

„Судот на чие подрачје е извршен стопанскиот престап што е предвиден со републички пропис, месно е надлежен ако извршеното дејствие не е пропишано како стопански престап во републиката во која се наоѓа седиштето на правното лице односно организацијата од ставот 2 на овој член.“

Во досегашниот став 3, кој станува став 4, зборовите: „ст. 1 и 2“ се заменуваат со зборовите: „ст. 1 до 3“.

Член 6

Членот 62 се менува и гласи:

„Ако на подрачјето на окружниот стопански суд надлежен за судење има повеќе окружни јавни обвинителства, за преземање на сите дејствија во претходната постапка е надлежен окружниот јавен обвинител на чие подрачје се наоѓа седиштето на правното лице односно организацијата во состав на правното лице (член 55 став 2), а за подигање на

обвинителен предлог и за застапување на обвинението — окружниот јавен обвинител чие седиште е во местото каде што е седиштето на окружниот стопански суд надлежни за судење.“

Член 7

Членот 63 се менува и гласи:

„Општинскиот јавен обвинител надвор од седиштето на окружниот јавен обвинител може од своето подрачје да прима пријави за стопански престапи од надлежноста на окружниот стопански суд и да собира потребни известувања (член 77), но не може да отфрли пријава ниту да подигне обвинителен предлог. За преземените дејствија општинскиот јавен обвинител го известува окружниот јавен обвинител.“

Член 8

Во членот 65 ставот 2 се менува и гласи:

„Работничкиот совет односно друг орган на управувањето на правното лице може да определи за претставник друго лице од редот на своите членови или лице запослено кај тоа правно лице.“

Член 9

Во членот 70 бројот „100 000“ се заменува со бројот: „2 000“, а бројот: „200 000“ — со бројот: „4 000“.

Член 10

Називот на главата X и чл 72 до 84 се менуваат и гласат:

„Глава X

Претходна постапка

Член 72

Сиге државни органи и работни и други организации се должни да ги пријават стопанските престапи за кои се известени или за кои ќе узнаат на кој и да е друг начин.

Државните органи и работните и други организации поднесувајќи пријава за стопански престап ќе ги наведат доказите што им се познати и ќе преземат мерки за да се обезбедат исправите, деловните книги, другите списи и трагите на стопанскиот престап, предметите на кои или со помош на кои е сторен стопанскиот престап и други докази.

Надлежните органи се должни да ги земат во разгледување и пријавите што ќе ги поднесат граѓани

Член 73

Пријава за стопански престап се поднесува до надлежниот јавен обвинител писмено или усно. За усната пријава се составува записник или службена белешка.

Ако пријавата за стопански престап е поднесена до судот, до органот на инспекцијата или до ненадлежен јавен обвинител, тие ќе ја примат пријавата и веднаш ќе ја достават до надлежниот јавен обвинител.

Орган на инспекција во смисла на овој закон е и Службата на општественото книговодство.

Член 74

Ако органите на инспекцијата по повод пријавата или при вршење на својата функција узнаат дека е извршен стопански престап, должни се да преземат потребни мерки за да открие сторителот на стопанскиот престап, да се обезбедат трагите на стопанскиот престап и предметите што можат да послужат како доказ, како и да ги соберат сите известувања што би можеле да бидат од полза за успешно водење на постапката за стопански престап.

За таа цел органите на инспекцијата можат да бараат потребни известувања во работната организација каде што е откриен стопански престап или од

поединци, но не можат никога да сослушуваат во својство на обвинет, сведок или вештак.

При собирањето на известувањата органите на инспекцијата можат да преземаат соодветни управни мерки и да вршат други инспекциски овластувања што им припаѓаат според важечките прописи.

Врз основа на собраните известувања органите на инспекцијата составуваат пријава за стопански престап, а ако порано доставиле пријава до надлежниот јавен обвинител — посебен извештај како дополнение на пријавата.

Член 75

Ако е потребно да се преземе истражно дејствие кое подоцна не би можело да се изврши со успех, органите на инспекцијата можат и сами да извршат привремено одземање на предмет, претресување на деловни простории и увид.

Кога органот на инспекцијата презема одделни истражни дејствија, овие дејствија можат да ги вршат само негови инспектори односно овластени работници на Службата на општественото книговодство. Овие дејствија се вршат според прописите што важат за истражните дејствија што ги презема судот. Записниците за преземените дејствија се доставуваат до јавниот обвинител со образложение за потребата за нивното преземање.

Член 76

Јавниот обвинител ќе ја отфрли пријавата ако од самата пријава произлегува дека пријавеното дело не е стопански престап, дека настанала застареност на гонењето или дека постојат други законски причини што го исклучуваат гонењето.

Јавниот обвинител може да ја отфрли пријавата и ако најде дека, поради посебните околности под кои е сторен стопанскиот престап или кои настанале по неговото извршување, е во прашање стопански престап од особено лесна природа.

За отфрлањето на пријавата јавниот обвинител ќе ги известат подносителите на пријавата.

Ако повисокиот јавен обвинител смета дека немало основ за отфрлање на пријавата, може сам да поведе постапка за стопански престап, во рок од три месеци од денот на отфрлањето на пријавата.

Член 77

Ако јавниот обвинител смета дека пријавата не дава достаточен основ за да може да реши дали ќе поведе постапка за стопански престап, или ако јавниот обвинител само узнае дека е извршен стопански престап, може да бара од надлежниот орган на инспекцијата да собере потребни известувања и да преземе други мерки заради откривање на сторителот на стопанскиот престап и обезбедување докази. Јавниот обвинител може секогаш да бара од органите на инспекцијата да го известат за мерките што ги презеле.

Јавниот обвинител може да бара потребни податоци и известувања од државни органи и работни и други организации, а може за таа цел да го повика и подносителот на пријавата за стопански престап.

Јавниот обвинител и другите државни органи и организации се должни при собирањето на известувањата односно при давањето на податоците да постапуваат претпазливо, водејќи сметка да не му се наштети на угледот на правното лице односно на честа и угледот на одговорното лице на кое се однесуваат податоците за стопанскиот престап.

Член 78

Ако јавниот обвинител не ја отфрли пријавата, поднесува обвинителен предлог до надлежниот стопански суд.

Пред поднесувањето на обвинителниот предлог јавниот обвинител може да му предложи на надлежниот стопански суд да преземе определени истражни дејствија. Ако судијата на стопанскиот суд опреде-

лен за преземање на истражни дејствија (во понатамошниот текст: судијата на стопанскиот суд) се сложи со овој предлог, ќе преземе истражни дејствија, а потоа сите списи ќе ги достави до јавниот обвинител. Истражните дејствија се спроведуваат колку е можно побрзо и покусно.

Судијата на окружниот стопански суд може да побара одделни истражни дејствија да преземе судија на друг окружен стопански суд, ако е тоа во интерес за полесно спроведување на постапката. Од истите причини судија на виши стопански суд може да побара спроведување на истражно дејствие од судија на окружен стопански суд, освен оној во седиштето на вишиот стопански суд.

Ако судијата на стопанскиот суд не се сложи со предлогот од јавниот обвинител за преземање на истражни дејствија, ќе побара за тоа да одлучи советот на стопанскиот суд. Советот е составен од тројца судии.

Кога во случаите од ст. 2 и 4 од овој член јавниот обвинител ги прими списите односно известувањата од стопанскиот суд, може да одлучи да поднесе обвинителен предлог или ќе донесе решение за отфрлање на пријавата за стопански престап.

Член 79

Странките, по правило, можат да присуствуваат на сите истражни дејствија што ги презема судијата на стопанскиот суд односно органот на инспекцијата (член 75).

Јавниот обвинител и бранителот можат да присуствуваат на испитувањето на обвинетиот.

Јавниот обвинител, оштетениот, обвинетиот и бранителот можат да присуствуваат на увидот и сослушувањето на вештаците.

На сослушувањето на сведокот можат да присуствуваат јавниот обвинител, обвинетиот и бранителот, ако е веројатно дека сведокот не ќе дојде на главниот претрес, ако судијата најде дека тоа е целесообразно или ако една од странките бара да присуствува на сослушувањето. Оштетениот може да присуствува на сослушувањето на сведокот само ако е веројатно дека сведокот не ќе дојде на главниот претрес.

Судијата на стопанскиот суд што ги презема истражните дејствија е должен на погоден начин да ги извести јавниот обвинител, оштетениот, обвинетиот и бранителот за времето и местото на извршувањето на истражните дејствија на кои тие можат да присуствуваат, освен кога постои опасност од одлагање. Ако обвинетиот има бранител, судијата, по правило, ќе го известува само бранителот.

Ако лицето на кое му е упатено известувањето за истражното дејствие не е присутно, дејствието може да се изврши и во негово отсуство.

Лицата што присуствуваат на истражните дејствија можат да му предложат на судијата што ги презема тие дејствија да им постави определени прашања на обвинетиот, сведокот или вештакот заради разјаснување на работите, а по одобрение од судијата можат да поставуваат прашања и непосредно. Овие лица можат да бараат во записникот да се внесат и нивните забелешки во поглед извршувањето на одделни дејствија, а можат и да предлагаат изведување на одделни докази.

Член 80

Ако се сослушува претставник на обвинето правно лице, претходно ќе се утврди неговиот идентитет и овластувањето да го претставува правното лице.

Обвинетото одговорно лице ќе се праша за името и презимето, за местото на раѓањето, за годините на староста, за школската подготовка, за занимањето, за живеалиштето, дали, кога и зошто е осудувано, дали против него се води постапка за некој друг стопански престап и какви му се имотните и семејните прилики.

Член 81

Ако заради успешно извршување на одделни истражни дејствија на судијата му е потребна помош од органите на внатрешните работи или од други

државни органи, тие се должни на негово барање да му дадат таква помош.

Член 82

Ако тоа го бараат интересите на постапката или интересите за чување на тајна, судијата на стопанскиот суд при преземањето на истражното дејствие ќе им нареди на лицата што ги сослушува или што присуствуваат на истражното дејствие да чуваат како тајна определени факти или податоци што при тоа ги узнале и ќе им укаже на последиците од оддавањето на тајна (член 285 на Кривичниот законик). Оваа наредба ќе се внесе во записникот за истражното дејствие, со потпис на лицето што е предупредено.

Член 83

Судијата на стопанскиот суд или органот на инспекцијата што го презема истражното дејствие може да казни со парична казна до 300 динари секое лице кое за време на вршењето на истражното дејствие и по опомената го нарушува редот. Ако учеството на такво лице не е неопходно, тоа може да биде отстрането од местото каде што се врши дејствието.

Обвинетото одговорно лице не може да биде казнето со парична казна.

Ако јавниот обвинител или негов заменик го нарушува редот, судијата за тоа ќе го извести надлежниот јавен обвинител.

За жалбите против решенијата за парични казни конечно одлучува советот на надлежниот стопански суд.

Член 84

Јавниот обвинител, претставникот на правното лице и одговорното лице можат со поплака да му се обрнат на претседателот на стопанскиот суд во случај на развлекување и други неправилности во врска со спроведувањето на истражните дејствија.

Претседателот на стопанскиот суд ќе ги испита наводите во поплаката, а ако подносителот на поплаката го бара тоа, ќе го извести него за тоа што е преземено.

Член 11

Чл. 85 до 89 се бришат.

Член 12

Во членот 92 ставот 1 се менува и гласи:

„Кога стопанскиот суд ќе го прими обвинителниот предлог, претседателот на советот односно судијата поединец претходно ќе испита дали судот е надлежен, дали е потребно да се спроведат одделни истражни дејствија или да се дополнат спроведените истражни дејствија и дали постојат услови за отфрлање на обвинителниот предлог.“

Член 13

Во членот 94 ставот 1 се менува и гласи:

„Ако при испитувањето на обвинителниот предлог претседателот на советот односно судијата поединец најде дека заради разјаснување на работата е потребно да се спроведат одделни истражни дејствија, самиот ќе ги спроведе овие дејствија.“

Член 14

Во членот 95 ставот 1 се менува и гласи:

„Претседателот на советот односно судијата поединец со решение ќе го отфрли обвинителниот предлог ако најде дека делото што е предмет на обвинението не е стопански престап, дека настапила застареност на гонењето или дека постојат други законски причини што го исклучуваат гонењето, а ако се спроведени истражни дејствија — и од причина што нема доволно докази за постоење на основано сомнение дека обвинетиот го сторил стопанскиот престап што е предмет на обвинението.“

Член 15

Членот 96 се менува и гласи:

„Претседателот на советот односно судијата поединец со решение ќе ја прекине постапката што се води во поглед на одговорното лице:

1) ако одговорното лице не им е достижно на државните органи;

2) ако кај одговорното лице настапило привремено душевно заболување или привремено душевно растројство.

Пред да се прекине постапката ќе се соберат сите докази за стопанскиот престап до кои може да се дојде.

Кога ќе престанат пречките што го предизвикале прекилот ќе продолжи постапката против одговорното лице.“

Член 16

Во членот 97 се додава нов став 1, кој гласи:

„Судијата што ги спроведува истражните дејствија не е изземен во истата работа на главниот претрес да ја врши судиската должност.“

Досегашните ст. 1 до 4 стануваат ст. 2 до 5.

Член 17

По членот 98 се додава нов член 98а, кој гласи:

„По одобрение од претседателот на стопанскиот суд главниот претрес може да се одржи во место надвор од седиштето на стопанскиот суд, ако тоа е во интерес за полесно спроведување на доказната постапка и ако тоа место се наоѓа на подрачјето на стопанскиот суд надлежен за судењето.“

Член 18

Во членот 105 став 2 бројот: „365“ се заменува со бројот: „357“.

Член 19

Во членот 106 став 2 по зборовите: „три месеци“ зборовите: „од правносилноста на одлуката“ се заменуваат со зборовите: „од денот кога на странките им е доставена одлуката по жалбата односно од денот кога станала правосилна одлуката на првостепениот суд за која повисокиот суд не решавал по повод на жалбата.“

Член 20

По членот 109 се додава нов член 109а, кој гласи:

„За правосилната одлука со која на правното лице му е изречена парична казна за стопански престап, директорот, управникот односно соодветниот извршен орган на правното лице е должен на погоден начин да ги извести членовите на работната заедница во рок од осум дена од денот кога на правното лице му е доставена ваквата одлука.

Ако членовите на работната заедница во рокот од ставот 1 од овој член не бидат известени, одговорното лице ќе се казни за прекршок со парична казна до 500 динари.“

Член 21

Во членот 112 зборовите: „Ако органот“ се заменуваат со зборовите: „Ако судот“, а зборовите: „за правносилноста“ се заменуваат со зборовите: „за извршноста“.

Член 22

Членот 114 се менува и гласи:

„За извршување на паричната казна е надлежен стопанскиот суд што ја донесол одлуката во прв степен. Овој суд ја извршува и паричната казна што во текот на постапката за стопански престап му ја изрекол на сведокот, вештакот или на друго лице.

Ако паричната казна ја изрекол органот на инспекцијата при преземање на истражното дејствие, извршувањето се спроведува според одредбите од управната постапка.“

Член 23

Во членот 120 став 2 бројот: „20.000“ се заменува со бројот: „500“.

Член 24

Во членот 123 став 5 броевите: „506“ и „507“ се заменуваат со броевите: „500“ и „501“.

Член 25

Во членот 125 последната реченица се брише.

Член 26

Во членот 127 по ставот 2 се додава нов став 3, кој гласи:

„Според одредбите на ст. 1 и 2 од овој член ќе се постапи и кога ќе се донесе одлука за одземање на имотна корист врз основа на членот 46 од овој закон.“

Член 27

Во членот 128 се додаваат нови ст. 3 и 4, кои гласат:

„Правното лице што е неоправдано осудено може да бара враќање на одземената имотна корист.

Во поглед постапката за враќање на одземената имотна корист се применуваат одредбите од членот 123 ст. 2 до 5 на овој закон.“

Член 28

Во членот 129 став 2 бројот: „1,000 000“ се заменува со бројот: „20.000“, а бројот: „50.000“ — со бројот: „1.000“.

Член 29

Во членот 130 став 2 бројот: „20.000“ се заменува со бројот: „500“.

Во ставот 3 бројот: „20.000“ се заменува со бројот: „500“.

Член 30

Во членот 67 ст. 3 и 4, членот 68 став 2 и чл. 69 и 70 зборот: „органот“ различно членуван, се заменува со зборовите: „стопанскиот суд“ соодветно членувани.

Во членот 122 став 1 и во членот 128 став 1 зборот: „царински“ се брише.

Член 31

Ако на денот на влегувањето во сила на овој закон е во тек спроведување на извид за стопански престап од страна на органот на инспекцијата или јавниот обвинител, понатамошната постапка ќе продолжи според одредбите од овој закон, со тоа што им се признава важноста на извидните дејствија спроведени според досегашните прописи.

Член 32

Овој закон влегува во сила по истекот на шеесет дена од денот на објавувањето во „Службен лист на СФРЈ“.

519.

Врз основа на членот 217 став 1 точка 1 од Уставот на Социјалистичка Федеративна Република Југославија, издавам

У К А З

ЗА ПРОГЛАСУВАЊЕ НА ЗАКОНОТ ЗА ДОПОЛНЕНИЕ НА ЗАКОНОТ ЗА АРХИВОТ НА ЈУГОСЛАВИЈА

Се прогласува Законот за дополнително на Законот за Архивот на Југославија, што го усвои Сојузната скупштина, на седницата на Соборот на народите од 30 септември 1969 година и на седницата на Просветно-културниот собор од 29 септември 1969 година.

ПР бр. 830

1 октомври 1969 година

Белград

Претседател
на Републиката,
Јосип Броз Тито, с. р.

Претседател
на Сојузната скупштина,
Миленти Поповиќ, с. р.

ЗАКОН**ЗА ДОПОЛНЕНИЕ НА ЗАКОНОТ ЗА АРХИВОТ НА ЈУГОСЛАВИЈА****Член 1**

Во Законот за Архивот на Југославија („Службен лист на СФРЈ“, бр. 48/64) по членот 29 се додава нов член 29а, кој гласи:

„Се овластува Сојузниот извршен совет да го пропише начинот на подготвувањето и заштитата во вонредни прилики на архивската граѓа на сојузните органи, сојузните организации и организациите што вршат јавни овластувања врз основа на сојузен закон, како и на архивската граѓа на сојузните органи на општествено-политичките и други организации.“

Член 2

Овој закон влегува во сила осмиот ден од денот на објавувањето во „Службен лист на СФРЈ“.

520.

Врз основа на членот 186 став 1 од Уставот на Социјалистичка Федеративна Република Југославија, во врска со Уставниот амандман IX точка 5 ст. 2 и 3, Сојузната скупштина, на предлог од Комисијата на Сојузната скупштина за подготвување предлози за измени и дополненија на Деловникот на Сојузната скупштина, на Заедничката седница на сите собори од 30 септември 1969 година, донесе

ОДЛУКА**ЗА ПОСТАПКАТА ЗА СПРОВЕДУВАЊЕ НА УСТАВНИОТ АМАНДМАН IX ТОЧКА 5****I. Општа одредба**

1. До донесувањето на измените и дополненијата на Деловникот на Сојузната скупштина, според постапката утврдена со оваа одлука:
 - ќе се врши претресување на акти од посебен интерес за работните луѓе односно граѓаните што ги претставуваат соборите што не учествуваат во донесувањето на тие акти;
 - ќе се донесуваат општествениот план на Југославија и законите и другите акти за неговото извршување, како и сојузниот буџет и сојузната завршна сметка.

II. Постапка за претресување на акти од посебен интерес за работните луѓе односно граѓаните што ги претставуваат соборите што не учествуваат во донесувањето на тие акти

2. Секој собор може, покрај правото што го има според членот 93 од Деловникот на Сојузната скупштина, во текот на претресувањето на закон или друг акт во чие донесување, според одредбите на Уставот на СФРЈ и Деловникот на Сојузната скупштина за делокругот на соборите, не учествува тој (во понатамошниот текст: заинтересираниот собор), да им предлага на соборите во чиј делокруг спаѓа донесувањето на тие акти (во понатамошниот текст: надлежните собори) измена или дополние на таков акт ако со него се регулира прашање од посебен интерес за работните луѓе односно граѓаните што ги претставува тој (во понатамошниот текст: прашање од посебен интерес).

3. Заради остварување на правата на заинтересираните собори од точката 2 на оваа одлука, претседателот на Сојузната скупштина ги упатува сите предлози за донесување на закони, нацрти и предлози на закони и други акти, истовремено кога и до претседателите на надлежните собори — и до претседателите на другите собори на Сојузната скупштина.

Кон предлозите за донесување на закон, кон нацрт или предлог на закон или друг акт, на претседателите на соборите им се доставуваат извештаи, мислења, предлози и амандмани од телата на Сојузната скупштина и нејзините собори, од Сојузниот извршен совет и сојузните пратеници, како и другите материјали што се однесуваат на тие акти

4. Претседателот на заинтересираниот собор ќе внесе во предлог на дневен ред на седница на соборот предлог за донесување на закон, нацрт односно предлог на закон или друг акт, ако смета дека со него се регулира прашање од посебен интерес.

Претседателот на заинтересираниот собор ќе внесе во предлог на дневен ред на седница на соборот акт од ставот 1 на оваа точка и кога тоа ќе го предложи одбор на соборот или еден член на соборот чиј предлог ќе го поддржат десет членови на тој собор. Во итни случаи одбор на соборот односно член на соборот чиј предлог ќе го поддржат десет членови на тој собор, можат на седница на соборот да предложат таков акт да се стави на дневниот ред на седницата на соборот.

Претседателот на заинтересираниот собор ќе внесе во предлог на дневен ред таков акт и кога тоа ќе го предложи Претседателството на Скупштината.

5. Ако заинтересираниот собор заклучи дека прашањето што е ставено на дневен ред на седницата на соборот е од посебен интерес, ќе пристапи кон претрес на тоа прашање.

По завршениот претрес заинтересираниот собор може да им предложи на надлежните собори измена или дополние на предлог за донесување закон, на нацрт односно предлог на закон или друг акт.

Во предлогот на заинтересираниот собор мораат да бидат изнесени причините поради кои се предлага измената или дополнението на соодветниот акт.

Заинтересираниот собор може да определи и свој претставник кој на седниците на надлежните собори усно ќе го образложи предлогот на заинтересираниот собор.

6. Надлежниот собор е должен предлогот на заинтересираниот собор за измени или дополненија на предлог за донесување закон или на нацрт на закон или друг акт да го разгледа и по него да земе став.

Ако надлежниот собор смета дека предлогот на заинтересираниот собор не треба да се усвои, ќе го извести заинтересираниот собор за својот став и за причините поради кои тој предлог не го усвоил и ќе одлучи за предлогот за донесување на закон односно за нацрт на закон или друг акт.

7. Ако заинтересираниот собор одлучи на надлежните собори да им поднесе предлог за измена или дополние на предлог на закон или друг акт, тој ќе определи определен број членови на соборот за заедничка комисија што се формира ако некој од надлежните собори не го усвои предлогот на заинтересираниот собор.

Надлежниот собор е должен предлогот на заинтересираниот собор за измена или дополние на предлог на закон или друг акт да го разгледа и по него да земе став.

Надлежниот собор на истата седница на која се разгледува предлогот на заинтересираниот собор ќе определи онолкув број членови на соборот колкав определел и заинтересираниот собор за заедничка комисија заради евентуално усогласување на ставовите.

Ако надлежниот собор не го усвои предлогот на заинтересираниот собор, тој ќе го извести заинтересираниот собор за својот став и за причините поради кои не го усвоил тој предлог.

8. Заедничката комисија за усогласување на ставовите се формира од определен број членови на заинтересираниот собор и обата надлежни собори, кога обата или само еден од надлежните собори не го усвојат предлогот на заинтересираниот собор за измена или дополние на предлог на закон или друг акт.

Заедничката комисија им поднесува на заинтересираниот собор и на надлежните собори свој из-

вештај со предлог за решение на спорното прашање.

9. Пред претресување во надлежните собори заинтересираниот собор ги разгледува причините поради кои надлежните собори не го усвоиле неговиот предлог, како и извештајот на заедничката комисија, и ги известува надлежните собори за својот став.

10. Надлежните собори го разгледуваат ставот на заинтересираниот собор и извештајот на заедничката комисија и откако по нив ќе заземат ставови донесуваат конечна одлука за спорното прашање.

11. Надлежните собори и заинтересираниот собор можат спогодбено да одлучат спорното прашање да го разгледуваат на заедничка седница.

12. Роковите за извршување на одделни дејствија во оваа постапка ги определуваат надлежните собори, водејќи сметка тие да му овозможуваат на заинтересираниот собор да ги оствари своите права утврдени со оваа одлука.

III. Постапка за донесување на општествениот план на Југославија, на сојузниот буџет и на сојузната завршна сметка

13. Во разгледувањето на општествениот план на Југославија, на законите и на другите акти за неговото извршување како и на сојузниот буџет и сојузната завршна сметка, учествуваат сите собори на Сојузната скупштина.

Во поглед на општествениот план на Југославија и законите и другите акти за неговото извршување Просветно-културниот собор, Социјално-здравствениот собор и Општествено-политичкиот собор се заинтересирани собори со определени права во одлучувањето (во понатамошниот текст: заинтересирани собори), а во поглед на сојузниот буџет и сојузната завршна сметка соборите на работните заедници се заинтересирани собори со определени права во одлучувањето (во понатамошниот текст: заинтересирани собори).

Сите нацрти и предлози на актите од ставот 1 на оваа точка, заедно со материјалите што се однесуваат на нив, им се упатуваат на претседателите на сите собори на Сојузната скупштина кои им ги доставуваат на сите членови на соодветниот собор.

14. Во постапката за донесување на општествениот план на Југославија и сојузниот буџет Сојузната скупштина ги разгледува елементите за утврдување на насоките за изработка на нацрт на планот односно нацрт на буџетот (во понатамошниот текст: проекции) и ги утврдува насоките за изработка на нацрт на планот односно нацрт на буџетот, во втора фаза го разгледува нацртот на планот односно нацртот на буџетот и одлучува за неговото усвојување, а во третата фаза го разгледува предлогот на планот односно предлогот на буџетот и го донесува планот односно буџетот.

15. Сојузниот извршен совет ѝ поднесува на Сојузната скупштина проекции на општествениот план на Југославија и на сојузниот буџет.

Пред претресувањето во надлежните собори, проекциите на општествениот план на Југославија и на сојузниот буџет ги разгледуваат заинтересираните собори.

Заинтересираните собори можат на надлежните собори да им поднесат предлози во поглед на утврдувањето на насоките. Предлогот на заинтересираниот собор мора да биде образложен.

Надлежните собори ги разгледуваат проекциите и предлозите на заинтересираните собори, заземаат по нив став и ги утврдуваат насоките за изработка на нацрт на општествениот план на Југославија односно нацрт на сојузниот буџет.

Ако надлежните собори не го усвојат предлогот на заинтересираниот собор, ќе го известат за тоа заинтересираниот собор и ќе го изнесат причините поради кои не го усвоиле тој предлог.

16. Во согласност со насоките што ги утврдиле надлежните собори, Сојузниот извршен совет го утврдува нацртот на општествениот план на Југославија односно нацртот на сојузниот буџет и тие нацрти ѝ ги поднесува на Сојузната скупштина.

При утврдувањето на насоките за изработка на општествениот план на Југославија односно на сојузниот буџет, надлежните собори можат да одлучат Сојузниот извршен совет да може да пристапи кон утврдување на предлогот на општествениот план на Југославија односно на сојузниот буџет и наместо нацрт да поднесе предлог на тие акти.

17. Разгледувањето и усвојувањето на нацртот на општествениот план на Југославија и на сојузниот буџет се врши според одредбите по кои се разгледуваат проекциите на планот односно буџетот и се утврдуваат насоките (точка 15).

18. Во согласност со усвоениот нацрт на општествениот план на Југославија односно на сојузниот буџет, или — ако надлежните собори така одлучат — врз основа на утврдените насоки, Сојузниот извршен совет го утврдува предлогот на општествениот план на Југославија, односно на сојузниот буџет и ѝ го доставува на Сојузната скупштина.

19. Ако предлогот на заинтересираниот собор за измена или дополнување на предлогот на општествениот план на Југославија се однесува на утврдување на основните пропорции на распределбата на општествениот производ или на утврдување на основните односи помеѓу одделни гранки и области, разгледувањето на таквиот предлог на заинтересираниот собор и одлучувањето по него ќе се врши по постапката утврдена со одредбите на оваа одлука за претресување предлог на закон или друг акт со кој се регулира прашање од посебен интерес за работните луѓе односно граѓаните што ги претставува заинтересираниот собор (точ. 7 до 11).

Ако предлогот на заинтересираниот собор за измена или дополнување на предлогот на општествениот план на Југославија се однесува на определувањето на материјалната основа и политиката на развојот во областа од делокругот на заинтересираниот собор, а во рамките на основните пропорции на распределбата на општествениот производ односно во рамките на основните односи помеѓу одделни гранки и области, — надлежните собори, ако не го усвојат таквиот предлог на заинтересираниот собор, не можат да го донесат општествениот план на Југославија додека во поглед на тој предлог не се спроведе постапка за усогласување.

Во постапката за усогласување надлежните собори и заинтересираниот собор формираат од еднаков број членови на тие собори заедничка комисија на која ѝ се доверува составување предлог за решение на спорот.

Во случај во заедничката комисија да не се постигне согласност или еден од соборите да не го усвои решението што го предложила комисијата, предлогот на заинтересираниот собор се изнесува на заедничка седница на надлежните собори и заинтересираниот собор.

Ако ниту на заедничката седница на надлежните собори и заинтересираниот собор не се постигне согласност, надлежните собори одлучуваат за спорното прашање со мнозинство на гласовите од сите членови на соборот.

20. Ако предлогот на заинтересираниот собор за измена или дополнување на предлогот на сојузниот буџет се однесува на утврдувањето на општата (глобална) распределба на вкупниот износ на предвидените приходи и нивниот распоред на одделни области на општествениот живот, разгледувањето на таквиот предлог на заинтересираниот собор и одлучувањето по него ќе се врши по постапката утврдена со одредбите на оваа одлука за претресување на предлог на закон или друг акт со кој се регулира прашање од посебен интерес за работните луѓе односно граѓаните што ги претставува заинтересираниот собор (точ. 7 до 11).

Ако предлогот на заинтересираниот собор за измена или дополнување на предлогот на сојузниот буџет се однесува на утврдувањето на распределбата на буџетските средства во областа од делокругот на заинтересираниот собор, а во рамките на општата (глобална) распределба на вкупниот износ на предвидените приходи, — надлежните собори, ако не го

усвојат предлогот на заинтересираниот собор, не можат да го донесат сојузниот буџет додека во поглед на тој предлог не се спроведе постапка за усогласување.

Во постапката за усогласување надлежните собори и заинтересираниот собор формираат од еднаков број членови на тие собори заедничка комисија на која ѝ се доверува составување предлог за решение на спорот.

Во случај во заедничката комисија да не се постигне согласност или еден од соборите да не го усвои решението што го предложила комисијата, предлогот на заинтересираниот собор се изнесува на заедничка седница на надлежните собори и заинтересираниот собор.

Ако ниту на заедничката седница на надлежните собори и заинтересираниот собор не се постигне согласност, надлежните собори одлучуваат за спорното прашање со мнозинство гласови на сите членови на соборот.

21. Одредбите на оваа одлука за постапката за донесување на општествениот план на Југославија согласно се применуваат при донесувањето на законите и другите акти за неговото извршување, а одредбите на оваа одлука за постапката за донесување на сојузниот буџет — при донесувањето на сојузната завршна сметка.

IV. Пресодни и завршни одредби

22. Со денот на влегувањето во сила на оваа одлука престануваат да важат одредбите на Деловникот на Сојузната скупштина што се во спротивност со одредбите на оваа одлука.

23. Оваа одлука влегува во сила со денот на донесувањето на Заедничката седница на сите собори на Сојузната скупштина.

Сојузна скупштина

АС бр. 76

1 октомври 1969 година

Белград

Претседател
на Сојузната скупштина,
Милентие Поповиќ, с.р.

521.

Врз основа на членот 186 став 1 од Уставот на Социјалистичка Федеративна Република Југославија, во врска со Уставниот амандман IX точка 5 став 3, Сојузната скупштина, на предлог од Заедничката комисија на сите собори на Сојузната скупштина за измени и дополнења на Деловникот на Сојузната скупштина, на Заедничката седница на сите собори од 17 мај 1969 година, донесе

ОДЛУКА

ЗА ПОСТАПКА ЗА ИЗБОР, ИМЕНУВАЊЕ И РАЗРЕШУВАЊЕ НА ПРЕТСЕДАТЕЛИТЕ И ЧЛЕНОВИТЕ НА КОЛЕГИЈАЛНИТЕ ОРГАНИ И СОЈУЗНИТЕ ФУНКЦИОНЕРИ ОД НАДЛЕЖНОСТА НА СОЈУЗНАТА СКУПШТИНА

1. До донесувањето на измените и дополнењата на Деловникот на Сојузната скупштина, избор односно именување и разрешување на претседателите и членовите на колегијалните органи и сојузните функционери, што ги избира односно именува Сојузната скупштина, ќе се врши по постапката утврдена со одредбите на оваа одлука.

2. Соборот на народите и Општествено-политичкиот собор ги избираат односно именуваат и разрешуваат претседателите и членовите на колегијалните органи и сојузните функционери, што ги избира односно именува Сојузната скупштина, освен функционерите за кои со Уставот или Деловникот на Сојузната скупштина е определено да ги избираат сите или одделни собори, согласно одредбите на оваа одлука.

Соборите на работните заедници, согласно одредбите на оваа одлука, учествуваат во постапката за претресување предлози за избор односно именување и разрешување на претседателот и членовите на колегијалните органи и функционерите, што ги избира односно именува Сојузната скупштина, а во таа постапка ги имаат правата на одлучување определени со оваа одлука.

3. Предлогот за избор на претседателот и членовите на Сојузниот извршен совет што го поднесува пратеник што Претседателот на Републиката го предложил за претседател на тој собор, се упатува, истовремено кога и до Соборот на народите и Општествено-политичкиот собор, и до соборите на работните заедници заедно со мислењето на Комисијата на Сојузната скупштина за избор и именување.

Пред претресувањето во Соборот на народите и во Општествено-политичкиот собор предлогот за избор на претседателот и на членовите на Сојузниот извршен совет го претресуваат на своите седници соборите на работните заедници и за своето мислење за тие предлози ги известуваат Соборот на народите и Општествено-политичкиот собор.

Соборот на народите и Општествено-политичкиот собор, пред донесувањето на одлуката за избор на претседателот и членовите на Сојузниот извршен совет, се должни да го разгледаат мислењето на соборите на работните заедници за предлозите од ставот 2 на оваа точка и да заземат став за нив.

Одредбите на ст. 1 до 3 од оваа точка согласно се применуваат и на постапката за претресување на предлогот за разрешување на претседателот и на сите односно одделни членови на Сојузниот извршен совет, како и на постапката за претресување и одлучување за колективна оставка на Советот и за оставка на претседателот или одделни членови на Советот.

4. Предлозите за избор односно именување на претседателот и членовите на другите колегијални органи, освен на Сојузниот извршен совет, како и предлозите за именување на сојузните функционери што ги избира односно именува Сојузната скупштина, Комисијата на Скупштината за избор и именување ги упатува, истовремено кога и до Соборот на народите и Општествено-политичкиот собор, и до соборите на работните заедници.

Ако Комисијата за избор и именување поднесува свој предлог, по прибавено мислење од Сојузниот извршен совет, до членовите на сите собори, се доставува и мислењето на Сојузниот извршен совет.

Пред претресувањето на предлозите од ставот 1 на оваа точка во Соборот на народите и во Општествено-политичкиот собор, овие предлози ги претресуваат на своите седници соборите на работните заедници и за своето мислење за тие предлози ги известуваат Соборот на народите и Општествено-политичкиот собор, како и Комисијата за избор и именување.

Ако некој од соборите на работните заедници се изјасни против предлогот за именување на определено лице за претседател односно член на колегијален орган или за сојузен функционер, или ипак не се согласи со предлогот за именување за определена функција од ставот 1 на оваа точка, Комисијата за избор и именување е должна да го разгледа мислењето на соборите на работните заедници, па ако и покрај таквото мислење на соборите на работните заедници остане при својот предлог, ќе им го достави на Соборот на народите и на Општествено-политичкиот собор својот образложен став во врска со мислењето на соборите на работните заедници.

5. Соборот на народите и Општествено-политичкиот собор, пред одлучувањето за предлогот за избор односно именување на претседателот и членовите на колегијалните органи и за предлогот за именување на сојузните функционери од точката 4 став 1 на оваа одлука, се должни да ги разгледаат и да заземат став за мислењата на соборите на работните заедници за тие предлози.

Ако предлогот се однесува на избор односно именување на претседател или член на колегијален орган или именување на сојузен функционер од точката 4 став 1 на оваа одлука, кој врши функција односно раководи со работата на сојузен орган на управата, сојузен совет односно сојузна организација во областа која спаѓа во делокругот на одделен собор на работните заедници — Соборот на народите и Општествено-политичкиот собор не можат да изберат за таква функција лице со чиј избор односно именување не се согласил соодветниот собор на работните заедници.

6. Одредбите на точката 4 ст. 1, 3 и 4 на оваа одлука согласно се применуваат и на постапката за претресување на предлогот за разрешување на претседателот и на сите или одделни членови на колегијалните органи и на предлогот за разрешување на одделни сојузни функционери.

Ако е предлогот за разрешување на претседателот и на сите или одделни членови на колегијалните органи или на одделни сојузни функционери поднесен од некој од соборите на работните заедници, од Сојузниот извршен совет или од одреден број сојузни пратеници, Комисијата за избор и именување ги разгледува и тие предлози и им доставува на Соборот на народите и на Општествено-политичкиот собор свое образложено мислење во врска со тие предлози.

Соборот на народите и Општествено-политичкиот собор пред одлучувањето за предлогот за разрешување на претседателот и на сите или одделни членови на колегијалните органи или за предлогот за разрешување на одделни сојузни функционери од точката 4 став 1 на оваа одлука, должни се да го разгледаат и да земат став за мислењето на соборите на работните заедници.

Ако предлогот за разрешување се однесува на претседателот или на сите или одделни членови на колегијалниот орган односно на разрешување одделни сојузни функционери од точката 5 став 2 на оваа одлука, Соборот на народите и Општествено-политичкиот собор можат да ги разрешат само ако со предлогот е согласен и соборот на работните заедници што учествувал во одлучувањето во нивниот избор односно именување.

7. Оваа одлука влегува во сила со денот на донесувањето на Заедничката седница на сите собори на Сојузната скупштина.

Сојузна скупштина

АС бр. 43
18 мај 1969 година
Белград

Претседател
на Сојузната скупштина,
Милентие Поповиќ, с. р.

522.

Врз основа на Уставните амандмани II точка 2 став 1 и IX точка 1 став 3 алинеја 4, во врска со членот 74 став 2 од Законот за сојузните органи на управата, сојузните совети и сојузните организации, Сојузната скупштина, на предлог од Комисијата на Сојузната скупштина за избор и именување, а по прибавеното мислење од Сојузниот извршен совет, на седницата на Соборот на народите од 30 септември 1969 година и на седницата на Општествено-политичкиот собор од 30 септември 1969 година, донесе

О Д Л У К А

ЗА РАЗРЕШУВАЊЕ И ИМЕНУВАЊЕ ЧЛЕНОВИ НА СОЈУЗНИОТ СОВЕТ ЗА ЗДРАВСТВО И СОЦИЈАЛНА ПОЛИТИКА

1. Се разрешуваат од должноста досегашните членови на Сојузниот совет за здравство и социјална политика: д-р Зора Благојевиќ, Димитар Герасимовски, Миша Лековиќ, Нада Мајцен, Милица Пајковиќ и Васо Радик.

2. За членови на Сојузниот совет за здравство и социјална политика се именуваат.

— д-р Мустафа Ајановиќ, републички секретар за здравство и социјална политика на СР Босна и Херцеговина;

— Ванчо Цветковски, претседател на Одборот за социјално-здравствени прашања на Републичкиот собор на Собранието на СР Македонија;

— д-р Љупчо Гроздев, член на Извршниот совет на Собранието на СР Македонија;

— д-р Горѓе Јаковљевиќ, републички секретар за здравје и социјална политика на СР Србија;

— Фазли Кајтази, покраински секретар за здравје и социјална политика на САП Косово;

— Бранислав Кртиник, член на Претседателството на Сојузот на младината на Југославија;

— д-р Соња Мејак, член на Централниот одбор на Синдикатот на работниците од општествените дејности на Југославија;

— Мирко Милатовиќ, раководител на Групата за борчки прашања во Републичкиот секретаријат за труд, здравство и социјална заштита на СР Црна Гора;

— д-р Јован Петричиќ, член на Претседателството на Сојузот на фармацевтските друштва на Југославија и професор на Фармацевтскиот факултет во Загреб,

— Невенка Петрик, член на Претседателството на Конференцијата за општествена активност на жените на Југославија;

— Драго Стојовиќ, член на Извршниот совет на Собранието на СР Црна Гора.

— Василије Тодоровиќ, советник во Републичкиот одбор на Сојузот на борците од Народноослободителната војна на СР Босна и Херцеговина; и

— Јанез Земљарич, директор на Клиничките болници во Љубљана.

Сојузна скупштина

АС бр. 85
1 октомври 1969 година
Белград

Претседател
на Сојузната скупштина,
Милентие Поповиќ, с. р.

Претседател
на Општествено-политичкиот собор,
Радочир Коматина, с. р.

Претседател
на Соборот на народите,
Мика Шпиљак, с. р.

523.

Врз основа на членот 175 од Уставот на Социјалистичка Федеративна Република Југославија и Уставниот амандман IX точка 1 став 2, Сојузната скупштина, на седницата на Соборот на народите од 30 септември 1969 година и на седницата на Просветно-културниот собор од 29 септември 1969 година, донесе

О Д Л У К А

ЗА ПРЕНЕСУВАЊЕ ПРАВАТА И ОБВРСКИТЕ НА ОСНОВАЧ СПРЕМА ЈУГОСЛОВЕНСКИОТ ЗАВОД ЗА ФИЗИЧКА КУЛТУРА ВО БЕЛГРАД ВРЗ СОБРАНИЕТО НА ГРАД БЕЛГРАД

1. Правата и обврските на основач спрема Југословенскиот завод за физичка култура, основан со Уредбата за Сојузниот завод за физичка култура („Службен лист на СФРЈ“, бр. 11/56), со седиште во Белград, се пренесуваат спогодбено врз Собранието на град Белград.

Со денот на влегувањето во сила на оваа одлука престануваат и другите обврски на федерацијата спрема Југословенскиот завод за физичка култура во Белград.

2. Оваа одлука влегува во сила осмиот ден од денот на објавувањето во „Службен лист на СФРЈ“.

Сојузна скупштина

АС бр. 52

1 октомври 1969 година
Белград

Претседател
на Сојузната скупштина,
Милентие Поповиќ, с. р.

Претседател на Просветно-културниот
собор, д-р **Августин Лах, с. р.**
Претседател на Соборот на народите,
Мика Шпиљак, с. р.

524.

Врз основа на членот 175 од Уставот на Социјалистичка Федеративна Република Југославија и Уставниот амандман IX точка 1 став 2, Сојузната скупштина, на седницата на Соборот на народите од 30 септември 1969 година и на седницата на Просветно-културниот собор од 29 септември 1969 година, донесе

О Д Л У К А

ЗА ПРЕНЕСУВАЊЕ ПРАВАТА И ОБВРСКИТЕ НА ОСНОВАЧ СПРЕМА МУЗЕЈОТ „НИКОЛА ТЕСЛА“ ВО БЕЛГРАД ВРЗ СОБРАНИЕТО НА ГРАД БЕЛГРАД

1. Правата и обврските на основач спрема Музејот „Никола Тесла“, основан со Решението за основање Музеј „Никола Тесла“ („Службен лист на СФРЈ“, бр. 59/52), со седиште во Белград се пренесуваат спогодбено од федерацијата врз Собранието на град Белград.

Со денот на влегувањето во сила на оваа одлука престануваат и другите обврски на федерацијата спрема Музејот „Никола Тесла“ во Белград.

2. Средствата предвидени во сојузниот буџет за 1969 година за работата на Музејот „Никола Тесла“ во Белград се пренесуваат врз тој Музеј како средства за вршење на неговата редовна дејност.

3. Оваа одлука влегува во сила осмиот ден од денот на објавувањето во „Службен лист на СФРЈ“.

Сојузна скупштина

АС бр. 54

1 октомври 1969 година
Белград

Претседател
на Сојузната скупштина,
Милентие Поповиќ, с. р.

Претседател на Просветно-културниот
собор, д-р **Августин Лах, с. р.**
Претседател на Соборот на народите,
Мика Шпиљак, с. р.

525.

Врз основа на членот 174 од Уставот на Социјалистичка Федеративна Република Југославија и Уставниот амандман IX точка 1 став 2, Сојузната скупштина, на седницата на Соборот на народите од 30 септември 1969 година и на седницата на Стопанскиот собор од 29 септември 1969 година, донесе

О Д Л У К А

ЗА ДОПОЛНЕНИЕ НА ОДЛУКАТА ЗА ИЗРАБОТКАТА И ОБЕЛЕЖЈАТА НА ЈУБИЛАРНИТЕ ЗЛАТНИЦИ И СРЕБРЕНИЦИ

1. Во Одлуката за изработката и обележјата на јубиларните златници и сребреници („Службен лист на СФРЈ“, бр. 50/68) во точката 6 по ставот 1 се додаваат пет нови ставови, кои гласат:

„Приходот на федерацијата од ставот 1 на оваа точка се уплатува на посебна сметка кај Службата

на општественото книговодство, а се користи исклучително за финансирање на определени социјално-хумани акции што ги спроведуваат односно организираат социјално-хуманите организации и општествено-политичките заедници

За доделувањето на средствата на социјално-хуманите организации и општествено-политичките заедници за целите од ставот 2 на оваа точка одлучува Сојузниот совет за здравство и социјална политика.

Сојузниот совет за здравство и социјална политика ги определува и ги објавува начинот и роковите во кои се поднесуваат барањата за доделување на средствата од ставот 2 на оваа точка.

Корисниците на средствата се должни на Сојузниот совет за здравство и социјална политика на негово барање да му поднесат податоци за користењето на доделените средства. Ако корисниците доделените средства ги користат ненаменски, Сојузниот совет за здравство и социјална политика ќе го запре понатамошното доделување на средствата на таквите корисници и од нив ќе бара да ги вратат ненаменски искористените средства.

Договорот за намената и за условите за користење на средствата го склучува од името на федерацијата претседателот на Сојузниот совет за здравство и социјална политика.“

2. Оваа одлука влегува во сила осмиот ден од денот на објавувањето во „Службен лист на СФРЈ“.

Сојузна скупштина

АС бр. 67

1 октомври 1969 година
Белград

Претседател
на Сојузната скупштина,
Милентие Поповиќ, с. р.

Претседател на Стопанскиот собор,
д-р **Васил Гривчев, с. р.**
Претседател на Соборот на народите,
Мика Шпиљак, с. р.

526.

Врз основа на членот 18 точка 21 став 2 од Законот за Царинската тарифа („Службен лист на СФРЈ“, бр. 34/65, 49/66, 5/67, 54/67, 9/68, 22/68, 30/68, 17/69 и 27/69), Сојузниот извршен совет донесува

О Д Л У К А

ЗА ИЗМЕНА НА ОДЛУКАТА ЗА ПРИМЕНА НА ОСЛОБОДУВАЊЕТО ОД ПЛАЌАЊЕ ЦАРИНА ЗА СТОКИ ШТО СЕ УВЕЗУВААТ ПОРАДИ ОТСТРАНУВАЊЕ НА ПОСЛЕДИЦИТЕ ОД ЗЕМЈОТРЕСОТ ШТО ГО СНАЈДЕ ЈУЖНИОТ ДЕЛ НА ТЕРИТОРИЈАТА НА СОЦИЈАЛИСТИЧКА РЕПУБЛИКА ЦРНА ГОРА

1. Во Одлуката за примена на ослободувањето од плаќање царина за стоки што се увезуваат поради отстранување на последиците од земјотресот што го снаде јужниот дел на територијата на Социјалистичка Република Црна Гора („Службен лист на СФРЈ“, бр. 47/68) во точката 1 став 2 зборовите „до 3 ноември 1969 година“ се заменуваат со зборовите: „до 30 јули 1970 година“.

2. Оваа одлука влегува во сила наредниот ден од денот на објавувањето во „Службен лист на СФРЈ“.

Р п бр. 157

2 октомври 1969 година
Белград

Сојузен извршен совет

Претседател,
Митја Рибичиќ, с. р.

527.

Врз основа на членот 37 од Законот за прометот на стоки и услуги со странство („Службен лист на ФНРЈ“, бр 27/62 и „Службен лист на СФРЈ“, бр 14/65, 28/66 и 51/67), Сојузниот извршен совет донесува

О Д Л У К А

ЗА ПРЕСТАНОК НА ВАЖЕЊЕТО НА ОДЛУКАТА ЗА ОБВРСКАТА ЗА ПРИБАВУВАЊЕ СОГЛАСНОСТ ЗА УВОЗ НА ОДДЕЛНИ СТОКИ

1. Одлуката на Сојузниот извршен совет за обврската за прибавување согласност за увоз на одделни стоки, Р. п. бр. 76 („Службен лист на СФРЈ“, бр. 25/68) престанува да важи.

2. Оваа одлука влегува во сила по истекот на 30 дена од денот на објавувањето во „Службен лист на СФРЈ“

Р п бр 158

2 октомври 1969 година

Белград

Сојузен извршен совет

Претседател,

Митја Рибичиќ, с р

528.

Врз основа на точката 20 од Одлуката за утврдување и распределба на глобалната девизна квота за плаќање на увозот на сировини и други репродукциони материјали за 1970 година („Службен лист на СФРЈ“, бр 41/69), сојузниот секретар за надворешна трговија издава

Н А Р Е Д Б А

ЗА НАЧИНОТ И ПОСТАПКАТА ЗА ДОСТАВУВАЊЕ НА ПОДАТОЦИТЕ И ДОКУМЕНТАЦИЈАТА ПОТРЕБНИ ЗА УТВРДУВАЊЕТО И РАСПРЕДЕЛБАТА НА ГЛОБАЛНАТА ДЕВИЗНА КВОТА ЗА ПЛАЌАЊЕ НА УВОЗОТ НА СУРОВИНИ И ДРУГИ РЕПРОДУКЦИОНИ МАТЕРИЈАЛИ ЗА 1970 ГОДИНА

1. Заради утврдување и распределбата на глобалната девизна квота за плаќање на увозот на сировини и други репродукциони материјали за 1970 година, работните организации ја доставуваат, во смисла на точ. 2, 3, 4 и 11 од Одлуката за утврдување и распределба на глобалната девизна квота за плаќање на увозот на сировини и други репродукциони материјали за 1970 година (во понатамошниот текст — Одлуката), следната документација:

1) препис на решението за утврдениот износ на глобалната девизна квота за 1969 година кое, во смисла на точката 1 од Одлуката, служи како основ за утврдување на вкупниот износ и видот на девизите за плаќање на увозот на сировини и други репродукциони материјали за 1970 година врз основа на глобалната девизна квота, заверен од овластените лица на работната организација;

2) заверен пополнет образец ГДК-70/1, кој е отпечатен кон оваа наредба и е нејзин составен дел, со податоци

а) за приливот на девизите што се од значење за одржувањето на ликвидноста во меѓународните плаќања остварени со извоз на сопствени производи во 1967 и 1968 година, како и во периодите од 1 октомври до 31 декември 1968 година и од 1 јануари до 30 септември 1969 година;

б) за остварената фактурирана реализација во 1967 и 1968 година, како и во периодите од 1 октомври до 31 декември 1968 година и од 1 јануари до 30 септември 1969 година;

в) за состојбата на залихите на готови производи на 31 декември 1967 година, 31 декември 1968 година и 30 септември 1969 година;

г) за вкупниот износ на девизите искористени за плаќање на увозот на сировини и други репродукциони материјали во 1967 и 1968 година и во периодот од 1 јануари до 30 септември 1969 година.

Податоците под а) од одредбата под 2 на ставот 1 од оваа точка ги искажуваат работните организации врз основа на својата документација, а ги заверуваат овластените банки преку кои работните организации го вршат своето девизно работење.

Податоците под б) и в) од одредбата под 2 на ставот 1 од оваа точка работните организации ги искажуваат и заверуваат врз основа на податоците од завршните сметки за 1967 и 1968 година, односно од периодичната пресметка за периодот од 1 јануари до 30 септември 1969 година

Работните организации се должни заверените податоци од оваа точка да ги достават до 5 септември 1969 година на Сојузната стопанска комора во два примерока

Работните организации од областа на занаетлиството не доставуваат податоци од оваа точка

2. Заради утврдување на износот на девизите во смисла на точката 12 од Одлуката, работните организации поднесуваат кон барањето и заверен преглед на износите и видовите на девизите искористени за плаќање на увозот на сировини и други репродукциони материјали што во 1969 година не се увезувале врз основа на глобалната девизна квота а кои во 1970 година се увезуваат по тој основ — на образецот ГДК-70/2, кој е отпечатен кон оваа наредба и е нејзин составен дел

Заради утврдување на износите на девизите во смисла на точката 13 од Одлуката, работните организации поднесуваат кон барањето и преглед на износите и видовите на девизите искористени за плаќање на увозот на сировини и други репродукциони материјали што во 1969 година се увезувале врз основа на глобалната девизна квота а кои во 1970 година не се увезуваат по тој основ — на образецот ГДК-70/3, кој е отпечатен кон оваа наредба и е нејзин составен дел.

Податоците од обрасците ГДК-70/2 и ГДК-70/3 за износите и видовите на девизите искористени за плаќање на увозот на сировини и други репродукциони материјали ги заверуваат овластените банки преку кои работните организации го вршат своето девизно работење или Народната банка на Југославија, врз основа на својата евиденција и документација.

3. Работните организации од точката 16 на Одлуката ги доставуваат, во смисла на точката 17 од Одлуката, кон барањето за утврдување на глобалната девизна квота, следните податоци

1) за видот на производите и за обемот на производството за 1969 и 1970 година, што се искажуваат по тековните домашни цени;

2) за износот и видот на девизите за плаќање на увозот на сировини и други репродукциони материјали што се потребни за производството во 1970 година, групирани по формите на увозот, а според Номенклатурата на статистиката на надворешната трговија,

3) за сировините и другите репродукциони материјали од домашно производство, што се потребни за производството во 1970 година, по видовите и домашните тековни цени;

4) за извозот на сопствените производи што имаат намера да го остварат во 1970 година, според количината на стоките, вредноста и видовите девизи.

Работните организации што со нови капацитети ќе го наголемат производството најмалку за 50% во 1970 година во однос на 1969 година, покрај податоците од ставот 1 на оваа точка, доставуваат и потврда од Службата на општественото книговодство за остварениот вкупен приход според завршната сметка за 1969 година.

4. Народната банка на Југославија, во смисла на точката 21 од Одлуката, дава, по потреба, технички упатства за извршување на оваа наредба.

5. Оваа наредба влегува во сила осмиот ден од денот на објавувањето во „Службен лист на СФРЈ“.

П. бр. 9009

3 октомври 1969 година
Белград

Сојузен секретар
за надворешна трговија,
Мухамед Халиќ, с. р.

Образец ГДК-70/1

ПРЕГЛЕД

НА ПОДАТОЦИТЕ ЗА ТОЧКАТА 1 ПОД 2 ОД НАРЕДБАТА ЗА НАЧИНОТ И ПОСТАПКАТА ЗА ДОСТАВУВАЊЕ НА ПОДАТОЦИТЕ И ДОКУМЕНТАЦИЈАТА ПОТРЕБНИ ЗА УТВРДУВАЊЕТО И РАСПРЕДЕЛБАТА НА ГЛОБАЛНАТА ДЕВИЗНА КВОТА ЗА ПЛАЌАЊЕ НА УВОЗОТ НА СУРОВИНИ И ДРУГИ РЕПРОДУКЦИОНИ МАТЕРИЈАЛИ ЗА 1970 ГОДИНА

— во динари 1 \$ = 12,50

Реден број	О П И С	1967	1968	Од 1 I до 30 IX 1969 година	Од 1 X до 31 XII 1968 година	Забелешки
1	2	3	4	5	6	7
1	Прилив на девизи што се од значење за одржувањето на ликвидноста во меѓународните плаќања остварен во _____					
2	Остварена фактурирана реализација _____					
3	Состојба на залихите на готови производи на 31 декември 1967, 31 декември 1968 и 30 септември 1969 година (да се внесе во колоните 3, 4 и 5) _____				x	
4	Вкупен износ на девизите користен за плаќање на увозот на сировини и други репродукциони материјали _____				x	
—	во девизи што се од значење за одржувањето на ликвидноста во меѓународните плаќања _____				x	
—	во определени клириншки девизи _____				x	

Овластена банка
(М. П.)

За работната организација заверуваат:

Раководител
на стопанско-сметковниот сектор,
(М. П.) Генерален директор,

ОБЈАСНЕНИЕ ЗА ИСКАЖУВАЊЕ И ЗАВЕРКА НА ПОДАТОЦИТЕ НА ПРЕГЛЕДОТ — ОБРАЗЕЦ ГДК-70/1

1. Под ред. број 1 во колоните 3, 4, 5 и 6 работните организации ги искажуваат податоците за остварениот девизен прилив во девизите што се од значење за одржувањето на ликвидноста во меѓународните плаќања во наведените периоди. Овие податоци ги заверуваат овластените банки преку кои работните организации го вршат своето девизно работење, врз основа на својата евиденција и документација

Ако работните организации своето девизно работење го вршат преку повеќе овластени банки, ќе се изврши заверка на податоците кај секоја овластена банка посебно, со тоа што кон така заверените образци се прилага и рекапитулар на вкупно остварениот прилив.

2. Податоците за остварената фактурирана реализација се искажуваат врз основа на завршните сметки за 1967 и 1968 година и периодичната пресметка за периодот од 1 јануари до 30 септември 1969 година.

Во колоната 6 се искажува фактурираната реализација остварена во IV квартал 1968 година.

3. Состојбата на залихите се искажува во колоните 3, 4 и 5, и тоа од завршните сметки за 1967 и 1968 година и од периодичната пресметка за првите девет месеци 1969 година.

4. Под редниот број 4 се искажува вкупниот износ на девизите искористени за плаќање на увозот на сировини и други репродукциони материјали без оглед на режимот на увозот, а посебно во девизи што се од значење за одржувањето на ликвидноста во меѓународните плаќања и посебно во определени клириншки девизи.

Образец ГДК-70/2

Назив на работната организација

ПРЕГЛЕД

НА ИЗНОСИТЕ И ВИДОВИТЕ ДЕВИЗИ ИСКОРИСТЕНИ ЗА ПЛАЌАЊЕ НА УВОЗОТ НА СУРОВИНИ И ДРУГИ РЕПРОДУКЦИОНИ МАТЕРИЈАЛИ ВО ПЕРИОДОТ ОД _____ ДО 31 ДЕКЕМВРИ 1969 ГОДИНА, КОИ ВО ТОЈ ПЕРИОД НЕ СЕ УВЕЗУВАЛЕ ВРЗ ОСНОВА НА ГДК, А КОИ ВО 1970 ГОДИНА СЕ УВЕЗУВААТ ПО ТОЈ ОСНОВ

Вредност искажана во динари врз база 1 \$ = 12,50 динари

Реден број	Режим на увозот во 1969 година	Назив на производот	Шифра на Номенклатурата СНГ	Извршени плаќања			Од износот во колоната 7.			
				Единица мера	Количина	Вкупно динари	Од конвертибилното подгачје	Од ИЕ земји	Опоседени клириншки земји*)	Други клириншки земји
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11

Заверува овластената банка

*) Определени клириншки земји:
Бразилски П\$, Грчки П\$,
Израелски П\$, Турски П\$

(Потписи на генералниот директор
и раководителот на стопанско-
сметковниот сектор)

ЗАБЕЛЕШКИ ЗА ПОПОЛНУВАЊЕ НА ОБРАЗЕЦОТ ГДК-70/2

Образецот се пополнува за периодот од денот кој за една година му претходи на денот кога започнала примената на измената на режимот на увозот на стоките.

Во колоната 1 се внесува редниот број за секој производ.

Во колоната 2 се внесува режимот на увозот на стоки кој се применувал во 1969 година.

Во колоната 3 се внесува точен назив на производот од Списокот на стоките за кои се утврдуваат условите за извоз и увоз.

Во колоната 4 се внесува шифрата според Номенклатурата на статистиката на надворешната трговија.

Во колоните 5 и 6 се внесува вкупната количина на увезениот производ по единица на мера.

Во колоната 7 се внесува динарската противвредност во динари за количините искажани во колоните 5 и 6.

Во колоните 8, 9, 10 и 11 се внесува динарската противвредност од колоната 7 на девизите искористени за плаќање на производите расчленето сумарно по валутарните подрачја.

Во колоната 10 се внесува искористениот износ од колоната 6 кој се однесува на определени клириншки земји (Бразилски П\$, Грчки П\$, Израелски П\$ и Турски П\$).

Во колоната 11 се внесува искористениот износ од колоната 6 кој се однесува на другите клириншки земји, т. е. за сите оние клириншки земји што не се опфатени во колоните 9 и 10.

Образец ГДК-70/3

Назив на работната организација

ПРЕГЛЕД

НА ИЗНОСИТЕ И ВИДОВИТЕ ДЕВИЗИ ИСКОРИСТЕНИ ЗА ПЛАЌАЊЕ НА УВОЗОТ НА СУРОВИНИ И ДРУГИ РЕПРОДУКЦИОНИ МАТЕРИЈАЛИ ВО ПЕРИОДОТ ОД _____ ДО 31 ДЕКЕМВРИ 1969 ГОДИНА, КОИ ВО ТОЈ ПЕРИОД СЕ УВЕЗУВАЛЕ ВРЗ ОСНОВА НА ГДК, А КОИ ВО 1970 ГОДИНА НЕ СЕ УВЕЗУВААТ ПО ТОЈ ОСНОВ

Вредност искажана во динари врз база 1 \$ = 12,50 динари

Реден број	Режим на увозот во 1969 година	Назив на производот	Шифра на Номенклатурата СНГ	Извршени плаќања		Од износот во колоната 7				
				Единица мера	Количина	Вкупно динари	Од конвертибилното подгачје	Од ИЕ земји	Определени клириншки земји*)	Други клириншки земји
1	2	3		5		7	8	9	10	11

Заверува овластената банка

*) Определени клириншки земји:
Бразилски П\$, Грчки П\$,
Израелски П\$, Турски П\$

(Потписи на генералниот директор
и раководителот на стопанско-
сметковниот сектор)

ЗАБЕЛЕШКИ ЗА ПОПОЛНУВАЊЕ НА ОБРАЗЕЦОТ ГДК-70/3

Образецот се пополнува за периодот од денот кој за една година му претходи на денот кога започнала примената на измената на режимот на увозот на стоките.

Во колоната 1 се внесува редниот број за секој производ.

Во колоната 2 се внесува режимот на увозот на стоки кој се применувал во 1969 година.

Во колоната 3 се внесува точен назив на производот од Списокот на стоките за кои се утврдуваат условите за извоз и увоз.

Во колоната 4 се внесува шифрата според Номенклатурата на статистиката на надворешната трговија.

Во колоните 5 и 6 се внесува вкупната количина на увезениот производ по единица на мера.

Во колоната 7 се внесува динарската противвредност во динари за количините искажани во колоните 5 и 6.

Во колоните 8, 9, 10 и 11 се внесува динарската противвредност од колоната 7 на девизите искористени за плаќање на производите расчленети сумарно по валутарните подрачја.

Во колоната 10 се внесува искористениот износ од колоната 6 кој се однесува на определени клириншки земји (Бразилски П\$, Грчки П\$, Израелски П\$ и Турски П\$).

Во колоната 11 се внесува искористениот износ од колоната 6 кој се однесува на другите клириншки земји, т. е. за сите оние клириншки земји што не се опфатени во колоните 9 и 10.

529.

Врз основа на точката 25 од Одлуката за работните организации што сировините и другите репродукциони материјали, чиј увоз е регулиран, ги увезуваат во определен однос спрема остварениот девизен прилив по извозот во 1970 година („Службен лист на СФРЈ“, бр. 41/69), сојузниот секретар за надворешна трговија издава

Н А Р Е Д Б А

ЗА НАЧИНОТ И ПОСТАПКАТА ЗА ДОСТАВУВАЊЕ НА ПОДАТОЦИТЕ И ДОКУМЕНТАЦИЈАТА ПОТРЕБНИ ЗА УТВРДУВАЊЕТО И РАСПРЕДЕЛБАТА НА ГЛОБАЛНАТА ДЕВИЗНА КВОТА ЗА ПЛАЌАЊЕ НА УВОЗОТ НА СУРОВИНИ И ДРУГИ РЕПРОДУКЦИОНИ МАТЕРИЈАЛИ ВО 1970 ГОДИНА, ЗАРАДИ УТВРДУВАЊЕ НА ОДНОСОТ НА УВОЗОТ СПРЕМА ДЕВИЗНИОТ ПРИЛИВ ПО ИЗВОЗОТ ЗА 1970 ГОДИНА

1. Заради утврдување и распределба на глобалната девизна квота за плаќање на увозот на сировини и други репродукциони материјали во 1970 година, како основа за утврдување на односот на увозот спрема девизниот прилив по извозот за 1970 година, работните организации ја доставуваат, во смисла на точ. 2, 3, 8, 12 и 19 од Одлуката за работните организации што сировините и другите репродукциони материјали, чиј увоз е регулиран, ги увезуваат во определен однос спрема остварениот девизен прилив по извозот во 1970 година (во понатамошниот текст: Одлуката), следната документација:

1) препис на решението за утврдениот однос на увозот на сировини и други репродукциони материјали по основ на глобалната девизна квота спрема девизниот прилив по извозот за 1969 година, заверен од овластените лица на работната организација;

2) пополнет образец ВЕЗ-70/1, кој е отпечатен кон оваа наредба и е нејзин составен дел, за приливот на девизите што се од значење за одржувањето на ликвидноста во меѓународните плаќања остварени со извоз на производи од сопствено производство во 1967 и 1968 година, како и во периодите од 1 октомври до 31 декември 1968 година и од 1 јануари до 30 септември 1969 година, заверен од овластената банка преку која работните организации го вршат своето девизно работење врз основа на документацијата за остварениот девизен прилив.

Работните организации се должни до 5 ноември 1969 година заверените податоци од оваа точка да ги достават на Сојузната стопанска комора — во два примерока.

2. Заради утврдување на износот на девизите во смисла на точ. 14 и 15 од Одлуката, работните организации поднесуваат кон барањето и заверен

преглед на износите и видовите девизи искористени во 1969 година за плаќање на увозот на сировини и други репродукциони материјали што во 1969 година не се увезувале врз основа на глобалната девизна квота, а кои во 1970 година се увезуваат по тој основ (точка 14 од Одлуката), односно заверен преглед на износите и видовите девизи искористени во 1969 година за плаќање на увозот на сировини и други репродукциони материјали што во 1969 година се увезувале врз основа на глобалната девизна квота, а кои во 1970 година не се увезуваат по тој основ (точка 15 од Одлуката).

Прегледите од ставот 1 на оваа точка треба да ги содржат податоците предвидени во Списокот на стоките за кои се утврдуваат условите за извоз и увоз („Службен лист на СФРЈ“, бр. 37/66, 45/66, 13/67, 17/67, 30/67, 32/67, 40/67, 54/67, 11/68, 13/68, 19/68, 25/68, 27/68, 31/68, 40/68, 43/68, 11/69, 22/69 и 27/69), и тоа посебно за сировините и другите репродукциони материјали од точката 14 на Одлуката, а посебно за сировините и другите репродукциони материјали од точката 15 на Одлуката.

Покрај податоците од ставот 1 на оваа точка, работните организации поднесуваат и потврда од овластената банка преку која го вршат своето девизно работење за вкупниот прилив на девизите што се од значење за одржувањето на ликвидноста во меѓународните плаќања остварени со извоз на сопствени производи во 1968 и 1969 година.

Податоците од ставот 1 на оваа точка за износите и видовите девизи искористени за плаќање на увозот на сировини и други репродукциони материјали ги заверуваат овластените банки преку кои работните организации го вршат своето девизно работење или Народната банка на Југославија, врз основа на својата евиденција и документација.

3. Работните организации од точката 16 на Одлуката ги доставуваат, кон барањето за утврдување на односот на увозот спрема извозот за 1970 година, следните податоци:

1) за видот на производите и за обемот на производството за 1969 и 1970 година, што се искажуваат по тековните домашни цени;

2) за износот и видот на девизите за плаќање на увозот на сировини и други репродукциони материјали што се потребни за производството во 1970 година, групирани по формите на увозот, а според Номенклатурата на статистиката на надворешната трговија;

3) за сировините и другите репродукциони материјали од домашно производство, што се потребни за производството во 1970 година, по видови и по домашните тековни цени;

4) за извозот на сопствени производи што имаат намера да го остварат во 1970 година, по количина на стоките, по вредноста и по видовите на девизите.

Работните организации на кои за 1969 година не им бил утврден односот на увозот спрема извозот, покрај податоците од ставот 1 на оваа точка, доставуваат и потврда од Службата на општественото книговодство за остварениот вкупен приход според завршната сметка за 1969 година.

4. Народната банка на Југославија, во смисла на точката 26 од Одлуката, дава, по потреба, технички упатства за извршување на оваа наредба.

5. Оваа наредба влегува во сила осмиот ден од денот на објавувањето во „Службен лист на СФРЈ“.

П. бр. 9010
3 октомври 1969 година
Белград

Сојузен секретар
за надворешна трговија,
Мухамед Хаџиќ, с. р.

Образец ВЕЗ-70/1

ПРЕГЛЕД

НА ПОДАТОЦИТЕ ЗА ТОЧКАТА 1 ПОД 2 ОД НАРЕДБАТА ЗА НАЧИНОТ И ПОСТАПКАТА ЗА ДОСТАВУВАЊЕ НА ПОДАТОЦИТЕ И ДОКУМЕНТАЦИЈАТА ПОТРЕБНИ ЗА УТВРДУВАЊЕТО И РАСПРЕДЕЛБАТА НА ГЛОБАЛНАТА ДЕВИЗНА КВОТА ЗА ПЛАЌАЊЕ НА УВОЗОТ НА СУРОВИНИ И ДРУГИ РЕПРОДУКЦИОНИ МАТЕРИЈАЛИ ВО 1970 ГОДИНА, ЗАРАДИ УТВРДУВАЊЕ НА ОДНОСОТ НА УВОЗОТ СПРЕМА ДЕВИЗНИОТ ПРИЛИВ ПО ИЗВОЗОТ ЗА 1970 ГОДИНА

— во динари 1\$ = 12,50

Реден број	О П И С	1967 година	1968 година	Од 1 I до 30 IX 1969 година	Од 1 X 1968 до 31 XI, 1968 година	Утврдениот однос на увозот спрема извозот според решението на Сојузниот секретаријат за надворешна трговија за 1969 год.	Забелешки
1	2	3	4	5	6	7	8

1. Прилив на девизи што се од значење за одржувањето на ликвидноста во меѓународните плаќања остварен во

Овластена банка
(М. П.)

Точноста на податоците од овој образец ја заверуваат:

За работната организација
Раководител на стопанско-метковниот сектор
Генерален директор,

(М. П.)

530.

Врз основа на точката 17, во врска со точката 6 од Одлуката за увозот во 1970 година на стоки чиј увоз е условно слободен („Службен лист на СФРЈ“, бр. 41/69), сојузниот секретар за надворешна трговија издава

НАРЕДБА

ЗА НАЧИНОТ НА ПОДНЕСУВАЊЕ БАРАЊА И ЗА ДОКУМЕНТАЦИЈАТА ЗА РАСПРЕДЕЛБА НА ДЕВИЗИТЕ ЗА ПЛАЌАЊЕ НА УВОЗОТ ВО 1970 ГОДИНА НА СТОКИ ЧИЈ УВОЗ Е УСЛОВНО СЛОБОДЕН

1. Заради распределба на износот на девизите за плаќање на увозот во 1970 година на стоки чиј увоз е условно слободен, работните организации што нема да постигнат договор ги доставуваат, во смисла на Одлуката за увозот во 1970 година на стоки чиј увоз е условно слободен, следните податоци и документација:

1) заверени преписи на потврди односно решенија за распределба на износот на девизите за условно слободен увоз за 1968 и 1969 година;

2) податоци за износот и видот на девизите искористени за плаќање на увозот во 1967, 1968 и 1969 година на стоки чиј увоз е условно слободен;

3) податоци за износот и видот на девизите потребни за плаќање на увозот во 1970 година и стоки чиј увоз е условно слободен;

4) податоци за износот и видот на девизите остварени со извоз на свои производи во 1967, 1968 и 1969 година;

5) податоци за извозот на производи што имаат намера да го остварат во 1970 година, според вредноста и видот на девизите;

6) податоци за обемот и вредноста на производството во 1967, 1968 и 1969 година, според видот на производите.

2. Новооснованите работни организации ги доставуваат, во смисла на точката 14 од Одлуката за увозот во 1970 година на стоки чиј увоз е условно слободен, кон барањето за утврдување на минималниот износ на девизите за плаќање на увозот на сировини и други репродукциони материјали за кои е пропишан условно слободен увоз, следните податоци:

1) за видот на производите и обемот на производството за 1970 година, што се искажуваат по тековните домашни цени;

2) за износот и видот на девизите за плаќање на увозот на сировини и други репродукциони материјали што се потребни за производството во 1970 година, групирани по формите на увозот, а според Номенклатурата на статистиката на надворешната трговија;

3) за сировините и другите репродукциони материјали од домашно производство што се потребни за производството во 1970 година, по видовите и тековните домашни цени;

4) за извозот на производи што имаат намера да го остварат во 1970 година, според количината, вредноста и видовите на производите.

3. Оваа наредба влегува во сила осмиот ден од денот на објавувањето во „Службен лист на СФРЈ“

П. бр 9011

8 октомври 1969 година
Белград

Сојузен секретар
за надворешна трговија,
Мухамед Хаџиќ, с. р.

531.

Врз основа на членот 72. во врска со членот 52 став 1 точ. 2, 6 и 7 од Законот за печатот и за другите видови информации („Службен лист на ФНРЈ“, бр. 45/60 и „Службен лист на СФРЈ“, бр. 15/65), сојузниот секретар за внатрешни работи донесува

РЕШЕНИЕ

ЗА ЗАБРАНА НА ВНЕСУВАЊЕТО И РАСТУРАЊЕТО НА КНИГАТА „THE UNPERFECT SOCIETY — BEYOND THE NEW CLASS“

1. Се забранува внесувањето во Југославија и растурањето на книгата „THE UNPERFECT SOCIETY — BEYOND THE NEW CLASS“, од Милован Ѓилас, печатен на англиски јазик, издадена во 1969 година во Њујорк од издавачот Harcourt, Brace World, Inc, како и на сите други изданија на оваа книга печатени на кој и да било јазик.

2. Се забранува внесувањето во Југославија и растурањето на сите весници, списанија и други печатени работи, кои во целина или во изводи пренесуваат текст на книгата од точката 1 на ова решение.

Б-3 Бр 650-1-27/122
2 октомври 1969 година
Белград

Сојузен секретар
за внатрешни работи,
Радован Стијачиќ, с. р.

532.

Врз основа на членот 4 став 1 и членот 25 став 4 од Законот за југословенските стандарди („Службен лист на ФНРЈ“, бр. 16/60 и 30/62), директорот на Југословенскиот завод за стандардизација донесува

РЕШЕНИЕ

ЗА ЈУГОСЛОВЕНСКИТЕ СТАНДАРДИ ОД ОБЛАСТА НА ТЕХНИКАТА НА ЛАДЕЊЕ

1. Во издание на Југословенскиот завод за стандардизација се донесуваат следните југословенски стандарди:

Разладни постројки. Основни технички правила за безбедност:	
Области за примена на правилата и нивната цел — — — —	JUS ME 7 100
Разладни средства и нивната поделба според степенот на опасноста	JUS ME 7 101
Места на поставување и нивниот степен на опасност — — — —	JUS ME 7 102
Видови разладни постројки — —	JUS ME 7 103
Насоки за поставување постројки и барања во поглед на машинската просторија — — — —	JUS ME 7 104
Работни и пробни притисоци —	JUS ME 7 105
Цевни водови и арматура за разладни средства — — — —	JUS ME 7 106

Садови под притисок — — — JUS ME 7 107
Унатства за ракување — — — JUS ME 7 108

2. Југословенските стандарди од точката 1 на ова решение се објавени во посебно издание на Југословенскиот завод за стандардизација, кое е составен дел од ова решение.

3. Југословенските стандарди од точката 1 на ова решение се задолжителни и влегуваат во сила на 1 јануари 1970 година.

Бр 27-5471/1
30 септември 1969 година
Белград

Директор
на Југословенскиот завод
за стандардизација,
Славољуб Виторовиќ, с. р.

533.

Врз основа на членот 4 став 1 и членот 25 став 4 од Законот за југословенските стандарди („Службен лист на ФНРЈ“, бр. 16/60 и 30/62), директорот на Југословенскиот завод за стандардизација донесува

РЕШЕНИЕ

ЗА ЈУГОСЛОВЕНСКИТЕ СТАНДАРДИ ОД ОБЛАСТА НА ЗАШТИТАТА ПРИ РАБОТАТА ВО РУДАРСТВОТО

1. Во издание на Југословенскиот завод за стандардизација се донесуваат следните југословенски стандарди.

Методи на испитувањето на јамски воздух:

Земање мостри на издувни гасови на руднички дизел-локомотиви — — JUS B Z1 051
Определување на јаглен-диоксидот, кислородот, метанот, водородот и азотот со орсат-апарат — — — — JUS B Z1 060

2. Југословенските стандарди од точката 1 на ова решение објавени се во посебно издание на Југословенскиот завод за стандардизација, кое е составен дел на ова решение.

3. Југословенските стандарди од точката 1 на ова решение се задолжителни и влегуваат во сила на 1 јануари 1970 година.

Бр. 03-5562/1
30 септември 1969 година
Белград

Директор -
на Југословенскиот завод
за стандардизација,
Славољуб Виторовиќ, с. р.

534.

Врз основа на членот 4 став 1 и членот 25 став 4 од Законот за југословенските стандарди („Службен лист на ФНРЈ“, бр. 16/60 и 30/62), директорот на Југословенскиот завод за стандардизација донесува

РЕШЕНИЕ

ЗА ЈУГОСЛОВЕНСКИТЕ СТАНДАРДИ ОД ОБЛАСТА НА ИСТРАЖНОТО ДУПЧЕЊЕ

1. Во издание на Југословенскиот завод за стандардизација се донесуваат следните југословенски стандарди:

Прибор за ротационо дупчење. Системот Крелијус:
Факачи на јадро со пружини — JUS K R1 060

Редукциони спојници на дупчачки прачки (преодници). Пречник на надворешниот навој помал од пречникот на внатрешниот навој — — — — — JUS K R1.082

Редукциони спојници на дупчачки прачки (преодници). Пречник на надворешниот навој поголем од пречникот на внатрешниот навој — — — — — JUS K R1.083

Редукциски спојници на прачки за спасување (преодници). Пречник на надворешниот навој помал од пречникот на внатрешниот навој — — — — — JUS K.R1.086

Редукциски спојници на прачки за спасување (преодници). Пречник на надворешниот навој поголем од пречникот на внатрешниот навој — — — — — JUS K.R1.087

Факачи на јадро конусни за прибор тип В и ВТ — — — — — JUS K.R1.102

Факачи на јадро конусни за прибор тип Z — — — — — JUS K.R1.118

Универзална маса за обложни цевки — — — — — JUS K.R1.187

Опфатници на обложни цевки — — — — — JUS K.R1.188

Алат за спасување. Трнови за дупчачки прачки — — — — — JUS K.R1.211

Алат за спасување. Трнови за спојници на дупчачки прачки — — — — — JUS K.R1.212

2. Југословенските стандарди од точката 1 на ова решение се објавени во посебно издание на Југословенскиот завод за стандардизација, кое е составен дел на ова решение.

3. Југословенските стандарди од точката 1 на ова решение се задолжителни и влегуваат во сила на 1 јануари 1970 година.

Бр. 03-5560/1
30 септември 1969 година
Белград

Директор
на Југословенскиот завод
за стандардизација,
Славољуб Виторовиќ, с. р.

535.

Врз основа на членот 4 став 1, членот 25 став 4 и членот 29 став 1 од Законот за југословенските стандарди („Службен лист на ФНРЈ“, бр. 16/60 и 30/62), директорот на Југословенскиот завод за стандардизација донесува

РЕШЕНИЕ

ЗА ЈУГОСЛОВЕНСКИТЕ СТАНДАРДИ ЗА АЛАТ

1 Во издание на Југословенскиот завод за стандардизација се донесуваат следните југословенски стандарди:

Кукасти клучеви — — — — — JUS K G5 100

Кукасти клучеви со чепче — — — — — JUS K.G5 101

2. Југословенските стандарди од точката 1 на ова решение објавени се во посебно издание на Југословенскиот завод за стандардизација, кое е составен дел од ова решение.

3. Југословенските стандарди од точката 1 на ова решение се задолжителни и влегуваат во сила на 1 јануари 1970 година.

4. Престануваат да важат следните југословенски стандарди:

Кукести клучеви — — — — — JUS K G5.100

Забести клучеви — — — — — JUS K.G5.101

донесени со Решението за југословенските стандарди за клучеви и елементи на стегалките („Службен лист на ФНРЈ“, бр. 32/56).

5. Југословенските стандарди од точката 4 на ова решение престануваат да важат на 1 јануари 1970 година.

Бр. 03-5561/1
30 септември 1969 година
Белград

Директор
на Југословенскиот завод
за стандардизација,
Славољуб Виторовиќ, с. р.

ОД СОЈУЗНАТА СТОПАНСКА КОМОРА

СООПШТЕНИЕ

ОД СОЈУЗНАТА СТОПАНСКА КОМОРА ЗА ГРУПАЦИЈИТЕ ВО ВРСКА СО СПРОВЕДУВАЊЕТО НА ДЕВИЗНИОТ РЕЖИМ ЗА 1970 ГОДИНА

Со одлуките на Сојузниот извршен совет, што се однесуваат на девизниот режим за 1970 година, предвидено е распределбата на девизните средства по основите на регулираниот увоз (режим на условно слободен увоз, режим на глобална девизна квота и режим на увоз во определен однос спрема остварениот девизен прилив по извоз), да ја вршат работните организации во рамките на Сојузната стопанска комора.

Групациите во кои работните организации ќе се договараат за распределба на девизните средства се следните:

ЕЛЕКТРОСТОПАНСТВОТО

Групации:

- 1) Производство и пренос на електрична енергија
- 2) Претпријатија за дистрибуција на електрична енергија

СОВЕТ НА РУДНИЦИТЕ НА ЈАГЛЕН

Групација:

- 1) Производство на јаглен

СОВЕТ ЗА ПРОИЗВОДСТВОТО И ПРЕРАБОТКАТА НА НАФТА И ГАС

Групација:

- 1) Истражување, производство и преработка на нафта и гас, дистрибуција на нафтини деривати и гас

СОВЕТ ЗА МЕТАЛУРГИЈАТА НА ОБОЕНИТЕ МЕТАЛИ

Групации:

- 1) Производство на боксит
- 2) Производство на глина и алуминиум и преработка на алуминиум
- 3) Производство и преработка на олово и цинк, како и производство на антимон
- 4) Производство на бакар
- 5) Преработка на бакар гранка 115
- 6) Производство на феролегури, ретки метали и карбид
- 7) Кабелска индустрија

СОВЕТ ЗА ГЕОЛОШКИТЕ ИСТРАЖУВАЊА**Групација:**

- 1) Геолошко-рударски истражни работи

СОВЕТ ЗА ИНДУСТРИЈАТА И РУДНИЦИТЕ НА НЕМЕТАЛИ**Групации:**

- 1) Производство и преработка на стакло
- 2) Производство на керамика и порцелан
- 3) Производство на азбестни производи
- 4) Производство на огноотпорни материјали
- 5) Друга преработка на неметали
- 6) Рудници на неметали

СОВЕТ ЗА МЕТАЛНАТА И ЕЛЕКТРОИНДУСТРИЈАТА**Групации:**

- 1) Моторни возила и мотори со внатрешно согорување
- 2) Шински возила и ремонт
- 3) Алат
- 4) Машини за обработка на метали и дрво
- 5) Земјоделски машини, трактори и приколки
- 6) Текстилни машини, утензилии и кожарски машини
- 7) Градежни машини, машини за производство на градежен материјал и рударски машини
- 8) Други сервисни машини и опрема
- 9) Индивидуално производство на опрема
- 10) Опрема за индустријата, угостителството, трговијата и сервисите
- 11) Прецизна механика
- 12) Одливки и леани производи
- 13) Метална амбалажа
- 14) Вијчани стоки и жичени производи
- 15) Производи на полуфабрикати за вградување и други металопреработувачки производи
- 16) Индустрија за преработка на метали за широка потрошувачка
- 17) Бродоградба
- 18) Производи за јака струја
- 19) Електронска и телекомуникациона индустрија
- 20) Друга електроиндустрија

ЗДРУЖЕНИЕ НА ЈУГОСЛОВЕНСКИТЕ ЖЕЛЕЗАРНИЦИ**Групација:**

- 1) Рудници на железна руда, железарници и коксарници

СОВЕТ ЗА ХЕМИСКАТА ИНДУСТРИЈА**Групации:**

- 1) Киселини, бази и соли
- 2) Производители на вештачки ѓубриња
- 3) Средства за заштита на растенијата
- 4) Вештачки маси
- 5) Вештачки и синтетични влакна
- 6) Фармацеутско-хемиски производи
- 7) Средства за перење, козметика и стерични масла
- 8) Премачкувачки средства
- 9) Производи од пластични маси
- 10) Помошни средства за текстил, кожа и гума

- 11) Лепила, лакови, минерални мазиви масти и др
- 12) Лабораториски хемикални и фото-материјал
- 13) Канцелариски и училиштен прибор
- 14) Експлозивни и прибор
- 15) Претиријатија за лабораториско-медицински потреби
- 16) Стопански организации за промет на хемиски производи

СОВЕТ ЗА ГУМАРСКАТА ИНДУСТРИЈА**Групација:**

- 1) Индустрија на гума

СОВЕТ ЗА ГРАДЕЖНИШТВОТО**Групации:**

- 1) Производители на битуменски производи и пластични маси за градежништвото
- 2) Производители на цемент и азбестно-цементни производи
- 3) Трговски организации специјализирани за промет на градежен материјал
- 4) Претпријатие за монтажни и завршни работи во градежништвото
- 5) Производители на украсен и технички камен и вар
- 6) Производители на гас бетон-сипорекс
- 7) Производители на глинени производи

СОВЕТ ЗА ШУМАРСТВОТО И ДРВНАТА ИНДУСТРИЈА**Групации:**

- 1) Шумарство
- 2) Дрвна индустрија и импрегнација на дрво
- 3) Плута

СОВЕТ НА ИНДУСТРИЈАТА НА ЦЕЛУЛОЗА И ХАРТИЈА**Групација:**

- 1) Индустрија на целулоза и хартија

СОВЕТ ЗА ИНФОРМАТИВНАТА, ИЗДАВАЧКАТА И ГРАФИЧКАТА ДЕЈНОСТ**Групации:**

- 1) Стопански организации на графичката индустрија
- 2) Стопански организации за издавачка дејност
- 3) Стопански организации за новинска дејност

СОВЕТ ЗА ЗЕМЈОДЕЛСТВОТО ПРЕХРАНБЕНАТА И ТУТУНСКАТА ИНДУСТРИЈА И ЗА ЗЕМЈОДЕЛСКОТО ЗАДРУГАРСТВО**Групации:**

- 1) Стопанство (за опфаќа групацијата за говедарство, свињарство, овчарство и кланичната индустрија)
- 2) Добиточна храна
- 3) Млекоарство
- 4) Жита и мелнички преработки
- 5) Овошје, зеленчук и преработки
- 6) Вино
- 7) Рибарство (го опфаќа морското и слатководното)
- 8) Тутун

- 9) Хемизација на земјоделството (ги опфаќа минералните ѓубриња и средствата за заштита)
- 10) Механизација на земјоделството
- 11) Снабдување на увозната земјоделска механизација со резервни делови и репроматеријали
- 12) Хмеларство
- 13) Индустрија на растителни масла и растителни масти
- 14) Индустрија на шеќер
- 15) Индустрија на чоколада, бонбони, кекс и кавјина
- 16) Индустрија на скроб и преработки
- 17) Алкохолни, безалкохолни пијачки и пиво
- 18) Бел лим
- 19) Увоз на јужно овошје и на сокови од јужно овошје
- 20) Живинарство

СОВЕТ ЗА КОЖАРСКО-ПРЕРАБОТУВАЧКАТА ИНДУСТРИЈА

Групации:

- 1) Преработка на крупна кожа
- 2) Преработка на ситна кожа
- 3) Преработка на свинска кожа
- 4) Производство на кожени обувки
- 5) Производство на кожена галантерија
- 6) Кожена конфекција и технички производи од кожа

СОВЕТ ЗА ТЕКСТИЛНАТА ИНДУСТРИЈА

Групации:

- 1) Конопарници и ленарници-влакнарници и преработка на тврди влакна
- 2) Памучарници
- 3) Волнаарски сектор
- 4) Свиларски сектор
- 5) Трикотажа, позамантерија и чорапи
- 6) Конфекција
- 7) Друга текстилна индустрија

СОВЕТ ЗА СООБРАЌАЈОТ

Групации:

- 1) Јавен и друмски внатрешен и градски сообраќај
- 2) Претпријатија за патишта
- 3) Претпријатија на речни пристаништа
- 4) Речен сообраќај
- 5) Југословенските железници

СОВЕТ ЗА УСЛУЖНИТЕ ДЕЈНОСТИ

Групации:

А. Трговија:

- 1) Трговски организации за промет на производи од црната и обоената металургија
- 2) Трговски организации за промет на технички стоки со подгрупација на претпријатија за промет на филмови
- 3) Трговски организации за промет на стоки за лична потрошувачка

Б. Занаетчиство:

- 4) Занаетчиско-гумарски организации
- 5) Авторемонтни и сервисни организации
- 6) Златарско-часовничарски дејности

- 7) Групација на стаклорезачки претпријатија
- 8) Други занаетчиски дејности

ДЕЛОВНО ЗДРУЖЕНИЕ „ЈУГОСЛАВИЈА ФИЛМ“

Групација:

- 1) Претпријатија за производство на филмови.
- Од Сојузната стопанска комора, Белград. 3 октомври 1969 година

УКАЗИ

Претседателот на Републиката, врз основа на членот 217 став 1 точка 3 од Уставот, на предлог од државниот секретар за надворешни работи, донесува

УКАЗ

ЗА ОТПОВИК ОД ДОЛЖНОСТА НА ИЗВОНРЕДЕН И ОПОЛНОМОШТЕН АМБАСАДОР НА СОЦИЈАЛИСТИЧКА ФЕДЕРАТИВНА РЕПУБЛИКА ЈУГОСЛАВИЈА ВО РЕПУБЛИКА СИНГАПУР И ЗА НАЗНАЧУВАЊЕ ИЗВОНРЕДЕН И ОПОЛНОМОШТЕН АМБАСАДОР НА СОЦИЈАЛИСТИЧКА ФЕДЕРАТИВНА РЕПУБЛИКА ЈУГОСЛАВИЈА ВО РЕПУБЛИКА СИНГАПУР

I

Се отповикува

Будимир Лончар од должноста на извонреден и ополномоштен амбасадор на Социјалистичка Федеративна Република Југославија во Република Сингапур.

II

Се назначува

Виктор Репич, извонреден и ополномоштен амбасадор на Социјалистичка Федеративна Република Југославија во Република Индонезија, за извонреден и ополномоштен амбасадор на Социјалистичка Федеративна Република Југославија во Република Сингапур, со седиште во Џакарта.

III

Државниот секретар за надворешни работи ќе го изврши овој указ.

IV

Овој указ влегува во сила веднаш.

У. бр 149

25 септември 1969 година
Белград

Претседател
на Републиката,

Јосип Броз Тито, с. р.

ОДЛИКУВАЊА

ПРЕТСЕДАТЕЛОТ НА СОЦИЈАЛИСТИЧКА ФЕДЕРАТИВНА РЕПУБЛИКА ЈУГОСЛАВИЈА

врз основа на членот 217 точка 4 од Уставот на Социјалистичка Федеративна Република Југославија и членот 4 од Законот за одликувањата одлучува да се одликуваат за извонредна храброст, снаодливост и самопожртвување за време на изведувањето на гаѓањето со рачни бомби, при што, изложувајќи се во животна опасност, ги спасил животите на војниците

СО ОРДЕН ЗА ВОЕНИ ЗАСЛУГИ СО СРЕБРЕНИ МЕЧЕВИ

инженерскиот поручник **Кнежевић Илије Гојко;**

за примерни заслуги и умешност во работата на развивањето на постојаниот полет заради остварување на поставените задачи во единиците со кои раководат, како и за создавање услови за постигнување исклучително добри успеси во своите единици и установи

СО ОРДЕН ЗА ВОЕНИ ЗАСЛУГИ СО СРЕБРЕНИ МЕЧЕВИ

пешадискиот капетан Каталинић Јосипа Јосип; пешадискиот поручник Тодић Илије Милић; пешадискиот потпоручник Мрдак Миће Момир; за примерна работа на развивање полет за остварување на поставените задачи, како и за покажување на старешинските и војничките особини што им служат за пример на другите

СО МЕДАЛ ЗА ВОЕНИ ЗАСЛУГИ

пешадискиот водник Думоњић Етхема Рамиз.

Бр. 125
24 јули 1968 година
Белград

Претседател
на Републиката,
Јосип Броз Тито, с. р.

ПРЕТСЕДАТЕЛОТ НА СОЦИЈАЛИСТИЧКА ФЕДЕРАТИВНА РЕПУБЛИКА ЈУГОСЛАВИЈА

врз основа на членот 217 точка 4 од Уставот на Социјалистичка Федеративна Република Југославија и членот 4 од Законот за одликувањата одлучува да се одликува за заслуги во развивањето и зацврстувањето на пријателските односи помеѓу Социјалистичка Федеративна Република Југославија и Кралството Холандија, што особено го покажа со своето залагање на спасувањето на членовите на посадата на југословенскиот брод „Требине“

СО ОРДЕН НА ЈУГОСЛОВЕНСКОТО ЗНАМЕ СО ЗЛАТНА СВЕЗДА НА ГЕРДАН

Cornelis Jakobus Brovwer — прв офицер на палуба на холандскиот трговски брод »Schiekerk«.

Бр. 132
30 ноември 1968 година
Белград

Претседател
на Републиката,
Јосип Броз Тито, с. р.

ПРЕТСЕДАТЕЛОТ НА СОЦИЈАЛИСТИЧКА ФЕДЕРАТИВНА РЕПУБЛИКА ЈУГОСЛАВИЈА

врз основа на членот 217 точка 4 од Уставот на Социјалистичка Федеративна Република Југославија и членот 4 од Законот за одликувањата одлучува да се одликуваат за особени заслуги во изградбата и јакнењето на оружените сили на Социјалистичка Федеративна Република Југославија и за особени успеси во раководењето со воени единици, во нивното зацврстување и оспособување за одбрана на независноста на Социјалистичка Федеративна Република Југославија

СО ОРДЕН НА НАРОДНАТА АРМИЈА СО ЗЛАТНА СВЕЗДА

техничкиот полковник Раић Игњата Иван;

СО ОРДЕН НА НАРОДНАТА АРМИЈА СО СРЕБРЕНА СВЕЗДА

капетанот на корвета Драшковић Спасоја Томислав;
морнаричкотехничкиот капетан Корбар Јосипа Андрија;

за примерни заслуги и умешност во работата на развивањето постојан полет заради остварување на поставените задачи во единиците со кои раководат, како и за создавање услови за постигање на исклучително добри успеси во своите единици и установи

СО ОРДЕН ЗА ВОЕНИ ЗАСЛУГИ СО ЗЛАТНИ МЕЧЕВИ

морнаричкотехничкиот потполковник Павлић Јакова Јосип;

СО ОРДЕН ЗА ВОЕНИ ЗАСЛУГИ СО СРЕБРЕНИ МЕЧЕВИ

поручникот на боен брод Чапалија Анте Розарије;
техничкиот капетан Олуић Бранка Живко;
инженерот Бркић-Вумбуловић Милована Надежда;
поморскиот постар водник Флојхар Виктор Јосип;
морнаричкотехничкиот постар водник I кл. Николић Данила Божидар;
морнаричкотехничкиот водник I кл. Рај Игнаца Гојмир;

за примерна работа на развивањето полет за остварување на поставените задачи, како и за покажување на старешински и војнички особини што им служат за пример на другите

СО МЕДАЛ ЗА ВОЕНИ ЗАСЛУГИ

морнаричкотехничкиот постар водник Бисерчић Гроздана Секула;
морнаричкотехничкиот постар водник Крбец Адолфа Ернест;
водник I кл. на административна служба Белина Албина Фрањо;
поморскиот водник I кл. Ившић Петра Милош;
морнаричкотехничкиот водник I кл. Калан Матевжа Метод;
морнаричкотехничкиот водник I кл. Нужда Милоша Иван;
морнаричкотехничкиот водник I кл. Тодоровић Тихомира Добривоје;
поморскиот водник I кл. Трајар Вилима Винко.

Бр. 133
30 август 1968 година
Белград

Претседател
на Републиката,
Јосип Броз Тито, с. р.

ПРЕТСЕДАТЕЛОТ НА СОЦИЈАЛИСТИЧКА ФЕДЕРАТИВНА РЕПУБЛИКА ЈУГОСЛАВИЈА

врз основа на членот 217 точка 4 од Уставот на Социјалистичка Федеративна Република Југославија и членот 4 од Законот за одликувањата одлучува да се одликува за особени заслуги во развивањето и зацврстувањето на мирољубивата соработка и пријателските односи помеѓу Социјалистичка Федера-

тивна Република Југославија и Исламска Република Мавританија

СО ОРДЕН ЈУГОСЛОВЕНСКА ГОЛЕМА СВЕЗДА

Mostar Ould Daddah, претседател на Исламска Република Мавританија.

Бр. 134
5 септември 1968 година
Белград

Претседател
на Републиката,
Јосип Броз Тито, с. р.

ПРЕТСЕДАТЕЛОТ НА СОЦИЈАЛИСТИЧКА ФЕДЕРАТИВНА РЕПУБЛИКА ЈУГОСЛАВИЈА

врз основа на членот 217 точка 4 од Уставот на Социјалистичка Федеративна Република Југославија и членот 4 од Законот за одликувањата одлучува да се одликуваат за особени заслуги и особени успеси постигнати со долгогодишна работа на развивањето и унапредувањето на туризмот

СО ОРДЕН НА ТРУДОТ СО ЦРВЕНО ЗНАМЕ

Туристичкиот сојуз на Југославија за особени заслуги на зацврстувањето и понамошното развивање на месните заедници со што е сторен и придонес за ширењето на братството и единството меѓу нашите народи

СО ОРДЕН БРАТСТВО И ЕДИНСТВО СО СРЕБРЕН ВЕНЕЦ

Весникот „Месна заедница“.

Бр. 170
4 ноември 1968 година
Белград

Претседател
на Републиката,
Јосип Броз Тито, с. р.

СО Д Р Ж И Н А :

Страна

513. Закон за измена на Законот за банките и кредитните работи — — — — —	1133
514. Закон за измени и дополненија на Законот за насочување средствата што ќе се користат за давање определени кредити за инвестиции — — — — —	1133
515. Закон за измени и дополненија на Законот за представата на работните организации — — — — —	1134
516. Закон за измена на Законот за стопите на амортизацијата на основните средства на работните организации — — — — —	1135
517. Закон за измени и дополненија на Законот за амортизација на основните средства на работните организации — — — — —	1135
518. Закон за измени и дополненија на Законот за стопанските престапи — — — — —	1137
519. Закон за дополнение на Законот за Архивот на Југославија — — — — —	1141

520. Одлука за постапката за спроведување на Уставниот амандман IX точка 5 — — — — —	1141
521. Одлука за постапка за избор, именување и разрешување на претседателите и членовите на колегијалните органи и сојузните функционери од надлежноста на Сојузната скупштина — — — — —	1143
522. Одлука за разрешување и именување членови на Сојузниот совет за здравство и социјална политика — — — — —	1144
523. Одлука за пренесување правата и обврските на основач спрема Југословенскиот завод за физичка култура во Белград врз Собранието на град Белград — — — — —	1144
524. Одлука за пренесување правата и обврските на основач спрема Музејот „Никола Тесла“ во Белград врз Собранието на град Белград — — — — —	1145
525. Одлука за дополнение на Одлуката за изработката и обележјата на јубиларните златници и сребреници — — — — —	1145
526. Одлука за измена на Одлуката за примена на ослободувањето од плаќање царина за стоки што се увезуваат поради отстранување на последиците од земјотресот што го снајде јужниот дел на територијата на Социјалистичка Република Црна Гора — — — — —	1145
527. Одлука за престанок на важењето на Одлуката за обврската за прибавување согласност за увоз на одделни стоки — — — — —	1146
528. Наредба за начинот и постапката за доставување на податоците и документацијата потребни за утврдувањето и распределбата на глобалната девизна квота за плаќање на увозот на сировини и други репродукциони материјали за 1970 година — — — — —	1146
529. Наредба за начинот и постапката за доставување на податоците и документацијата потребни за утврдувањето и распределбата на глобалната девизна квота за плаќање на увозот на сировини и други репродукциони материјали во 1970 година, заради утврдување на односот на увозот спрема девизниот прилив по извозот за 1970 година — — — — —	1149
530. Наредба за начинот на поднесување барања и за документацијата за распределба на девизите за плаќање на увозот во 1970 година на стоки чиј увоз е условно слободен — — — — —	1150
531. Решение за забрана на внесувањето и растурањето на книгата »The unperfect Society — Beyond the New Class« — — — — —	1151
532. Решение за југословенските стандарди од областа на техниката на ладење — — — — —	1151
533. Решение за југословенските стандарди од областа на заштитата при работата во рударството — — — — —	1151
534. Решение за југословенските стандарди од областа на истражното дупчење — — — — —	1151
535. Решение за југословенските стандарди за алат — — — — —	1152
Соопштение од Сојузната стопанска комора за групациите во врска со спроведувањето на девизниот режим за 1970 година — — — — —	1152